



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Понеделник, 24 јули 1972
Скопје
Број 25
Год. XXVIII

Претплатата за 1972 година изнесува 120 динари. Овој број чини 4 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16

261.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ

Се прогласува Законот за општествена контрола на цените,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 10 и 11 јули 1972 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 10 јули 1972 година.

Бр. 03-1806
12 јули 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОПШТЕСТВЕНА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ

Член 1

Со овој закон се утврдуваат правата и должностите на органите на Републиката и општините во преземањето мерки за општествена контрола на цените, како и мерки за непосредна општествена контрола на цените.

Член 2

Органите на Републиката преземаат мерки во областа на цените и обезбедуваат непосредна општествена контрола на цените за производите и услугите од интерес за Републиката.

Како производи и услуги од интерес за Републиката, во смисла на овој закон, се сметаат производите на индустријата за градежен материјал, освен цементот, песокот, чакалот и градежниот камен; производите на графичката индустрија, освен локалните весници и другите публикации од видот на весниците; производите од експлоатацијата на шумите; електроенергијата; услугите во железничкиот патнички сообраќај; услугите во патниот сообраќај; услугите во внатрешниот поштенски, телефонски и телеграфски сообраќај; услугите на автобуските станици; здравствените услуги; користењето на радио-дифузните емисии; услугите на осигурувањето на имоти и лица; како и цените на други производи и услуги кои се од значење за поголем дел на Републиката.

Член 3

Како мерки на непосредна општествена контрола за земјоделските производи од интерес за Републиката ќе се пропишуваат гарантирани цени, минимални откупни цени и продажни цени, доколку такви не пропише федерацијата.

Извршниот совет ќе утврди за кои земјоделски производи ќе се пропишат мерките од претходниот став.

Член 4

Органите на општината преземаат мерки во областа на цените и обезбедуваат непосредна општествена контрола за производите и услугите што се од интерес на општината.

Како производи и услуги од интерес на општината се сметаат производите од градежен материјал, песок, чакал, градежен камен; производите на графичката индустрија и тоа локалните весници и другите локални публикации од видот на весниците; прехранбените производи во прометот на мало; угостителските и туристичките услуги; занаетчиските услуги; градскиот и приградскиот сообраќај и авто-таксите; станарините и закупнините; комуналните услуги; услугите на домаќинствата; културните услуги; превозничките услуги што ги вршат граѓаните со личен труд; езерскиот сообраќај; аптекарските услуги; ветеринарните услуги; услугите во прометот на стоки; услугите на воведувањето на приклучоци за користење на електрична енергија; приклучувањето на нови претплатнички телефони; приклучоците за водоводната и канализационата мрежа; како и други производи и услуги од значење за животниот стандард на работните луѓе и граѓаните, кои со овој или со друг закон, не се ставени во надлежност на Републиката или Федерацијата.

Член 5

Мерките на непосредна општествена контрола на цените ги пропишува Извршниот совет и собранието на општината.

Член 6

Извршниот совет може, доколку дојде до поднамитични движења на цените, што може да доведе до нарушување на пазарот, да пропише мерки на непосредна општествена контрола на цените и за цените на производите и услугите од член 4 на овој закон, и со овој акт да утврди дека постојат услови за пропишување на мерки на непосредна општествена контрола на цените на производите и услугите од член 4 на овој закон, како и поблиску да ги определи условите за пропишување на тие мерки.

Собранието на општината е должно во случаите од претходниот став да пропише мерки на непосредна општествена контрола на цените.

Член 7

Извршниот совет, по претходно прибавено мислење од Стопанската комора на Македонија, ги пропишува начинот и постапката за склучување на спогодбата за промена на цените на затеченото ниво, како и поблиските одредби за учесниците во тоа спогодување.

Член 8

Републичкиот завод за цени односно надлежниот општински орган на управата, во границите на своите права и должности, пропишува за кои производи и услуги во организацијата на здружениот труд треба да му се доставуваат известувањата за цените (ценовник) заради евидентирање.

Се овластува Републичкиот завод за цени да донесе поблиски прописи за ценовниците за новите производи и услуги од надлежноста на Републиката.

Член 9

Стручните и управните работи во областа на цените од надлежноста на Републиката ги врши Републичкиот завод за цени.

Републичкиот завод за цени ги следи и анализира тековните движења на цените на пазарот, односите на понудата и побарувачката, трошоците за живот и дејствувањето на економските мерки и на мерките на непосредната општествена контрола на цените во спроведувањето на утврдената политика на цени, предлага преземање на економски мерки и мерки на непосредна општествена контрола на цените утврдена со овој закон, презема мерки за кои е овластен и врши и други стручни работи од областа на цените за потребите на Собранието и Извршниот совет.

Член 10

Општествениот договор за цените од надлежност на Републиката го склучуваат Извршниот совет или органот односно организацијата што ќе ја овласти тој, Стопанската комора на Македонија, Сојузот на синдикатите на Македонија, заинтересираните асоцијации на организациите на здружен труд, како и други самоуправни и општествени организации.

Општествениот договор од претходниот став ги обврзува организациите на здружен труд кои ги пуштаат во промет производите или ги вршат услугите на кои се однесува договорот.

Општествениот договор од став 1 на овој член се објавува во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Начинот и постапката за склучување на општествениот договор и поблиските одредби за учесниците во тоа договарање ги пропишува Извршниот совет.

Член 11

За цените на производите и услугите од член 4 на овој закон, општествениот договор го склучува Собранието на општината или органот што тоа ќе го овласти, Стопанската комора на Македонија, општинскиот синдикален совет, организациите на здружен труд, и нивните асоцијации, како и други самоуправни општествени организации.

Начинот и постапката за склучување на општествениот договор од претходниот став ги пропишува Собранието на општината на седница.

Член 12

Општествен договор од член 11 на овој закон може да се склучи и на ниво на Републиката доколку со тоа се согласат и во тоа учествуваат општините.

Член 13

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

262.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК НА КАМАТА И ДОДАТНА КАМАТА НА ОПРЕДЕЛЕНИ КРЕДИТИ НА ТОВАР НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО

Се прогласува Законот за давање надоместок на камата и додатна камата за определени кредити на товар на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 10 и 11 јули 1972 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 10 јули 1972 година.

Број 03—1828

12 јули 1972 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК НА КАМАТА И ДОДАТНА КАМАТА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ КРЕДИТИ НА ТОВАР НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО

Член 1

На деловните банки и на организациите на здружен труд што даваат кредити за одделни намени им се дава од средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството надоместок на камата и додатна камата на начин и под услови што се определени со овој закон.

За надоместок на камата и додатна камата ќе се употребат средствата до висината утврдена со Општествениот план за развој на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1971—1975 година.

Член 2

Деловните банки што им даваат краткорочни кредити од сопствените средства на организациите на здружен труд имаат право на надоместок на камата за кредитирање на одделни намени и тоа:

1. По стапка од 4 отсто годишно:

— за создавање на резерви на стоки за снабдување на населението во времето од 1 ноември до 30 април во краиштата кои во зимскиот период се отсечени од редовниот сообраќај, и

— за создавање залихи на стоки наменети за резерва.

Републичкиот секретар за индустрија и трговија ќе ги утврди краиштата и видовите на резерви на стока, како и видовите и количествата на стока од оваа точка.

2. По стапка од 5 отсто годишно:

— за оранжериско-градинарско производство.

3. По стапка од 6 отсто годишно:

— за подготвување на залихи на одредени изданија на книги, учебници и други публикации и за продажба на книги на библиотеки;

— за сточарство, и

— за производство на хмељ.

4. Висината на надоместокот на камата за набавка и залиха на добиточна храна наменети за гоњење на добиток, претставува разликата меѓу каматната стапка од 3 отсто, што ја плаќа корисникот на кредитот и висината на каматната стапка по која е одобрен кредитот.

Право на надоместок на камата по овој член имаат деловните банки кои кредитите ќе ги одобруваат по каматна стапка до 10 отсто годишно, намалена за стапката на надоместокот на каматата според став 1 на овој член.

Член 3

Деловните банки и другите организации на здружен труд кои даваат долгорочни кредити за вложувања за основни фондови на организациите на здружен труд имаат право на надоместок на камата за кредитирање на одделни намени и тоа:

1. По стапка од 3 отсто годишно:

— за изградба на магацински простор во трговијата за сместување и чување на земјоделски и прехранбени производи и за изградба на мага-

чински простор за чување на определени резерви од интерес за Републиката;

— на организациите на здружен труд од територијата на Републиката за изградба на магацински и продажен простор за земјоделски производи во другите републики и автономни покраини;

— за изградба на водовод и канализација по урбанизираните населби;

— за електрификација на населените места што не се градови и населби од градски карактер во стопански недоволно развиените општини, и

— за изградба и опремување на амбулантно-поликлинички објекти во стопански недоволно развиените општини и населените места што не се градови и населби од градски карактер.

За изградба на магацински односно продажен простор се дава и надоместок на камата на инвеститорите по стапка од 3 отсто годишно за капацитетите од алинеја 1 и 5 отсто годишно за капацитетите од алинеја 2 на оваа точка.

2. По стапка од 4 отсто годишно:

— за транспортни средства во железничкиот сообраќај, и

— за набавка на опрема во услужното занаетство.

3. По стапка од 5 отсто годишно:

— за набавка на опрема во домашните раководби;

— за набавка на опрема во научните установи и регистрираните истражувачки единици во организациите на здружен труд, и

— за инвестициони вложувања во радио-дифузни системи и за реализација на развојната програма на НИП „Нова Македонија“.

4. По стапка од 6 отсто годишно:

— за изградба на шумски комуникации, и

— за набавка на транспортни средства во воздушниот сообраќај.

5. Висината на надоместокот на каматата за набавка на приплоден и репродуктивен добиток и за набавка на опрема за производство на хмељ, претставува разликата меѓу каматната стапка од 3 отсто што ја плаќа корисникот на кредитот, и висината на каматната стапка по која е одобрен кредитот.

6. Висината на надоместокот на каматата за вложувањата од над 50 до 100 мил. динари што се обезбедуваат од банкарски средства како учество на Републиката за индивидуално земјоделство, претставува разликата меѓу каматната стапка од 5 отсто што ја плаќа корисникот на кредитот, и висината на каматната стапка по која е одобрен кредитот.

Надоместокот на каматата според оваа точка ќе се остварува преку Републичкиот фонд за унапредување на индивидуалното земјоделство.

7. За намирување на порано преземените обврски, надоместокот на каматата изнесува:

— 3 отсто годишно за покривање на пречекорувањето за другата Гостивар—Кичево, и

— 4 отсто годишно за порано одобрените кредити за изградба на туристички објекти.

Надоместокот на каматата по оваа точка им се дава непосредно на корисниците на кредитите.

Републичкиот секретар за финансии ќе ги утврди корисниците на кредитите како и висината на кредитите од оваа точка.

Право на надоместок на камата имаат деловните банки и организациите на здружен труд, ако кредитот го одобруваат по каматна стапка која не може да биде поголема од 12 отсто годишно, намалена за стапката на надоместокот на каматата според став 1, освен точките 6 и 7 на овој член.

Член 4

Деловните банки и другите организации на здружен труд од другите републики и автономните покраини што вложуваат средства во основните фондови на стопанството во Републиката во износ

најмалку 30 отсто од претсметковната вредност на објектот, имаат право на додатна камата по стапка од 3 отсто годишно.

Член 5

Деловните банки и другите организации на здружен труд од Републиката кои им даваат долгорочни кредити на организациите на здружен труд од територијата на Републиката за изградба на магацински и продажен простор за земјоделски производи во другите републики и автономните покраини и тоа најмалку 30 отсто од претсметковната вредност на објектот, имаат право на додатна камата по стапка од 3 отсто годишно.

Член 6

Надоместокот на каматата и додатната камата според членовите 2 до 5 од овој закон ќе се даваат на кредитите одобрени по 1 јули 1971 година.

Член 7

Социјалистичка Република Македонија ќе ги намирува побарувањата на деловните банки и другите организации на здружен труд по основ на надоместок на камата, додатна камата и зголемена додатна камата што како обврска на федерацијата се пренесени на Републиката во смисла на член 3 точка 9 и член 14 став 1 од Законот за пренесување на средствата, правата и обврските на федерацијата врз републиките и автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“ бр. 29/71).

Обврските од став 1 на овој член ќе се намируваат според пресметката што ќе се изготви по конечното преземање на средствата, правата и обврските на федерацијата за инвестиции во стопанството што и се пренесуваат на СР Македонија.

Член 8

Корисниците на кредитите определени со овој закон ги остваруваат побарувањата кај Стопанската банка — Скопје на товар на средствата на Социјалистичка Република Македонија врз основа на документација што ќе ја пропише републичкиот секретар за финансии.

Барањето за признавање надоместок на камата и додатна камата, деловната банка односно организацијата на здружен труд го поднесува до организационата единица на Службата на општественото книговодство кај која има жиросметка.

Член 9

Се овластува републичкиот секретар за финансии да ги определи поблиските услови и начинот и постапката за остварување правото на каматите определени со овој закон.

Член 10

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

263.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ

Се прогласува Законот за дополнување на законот за придонесите и даноците на граѓаните, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 10 и 11 јули 1972 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 10 јули 1972 година.

Бр. 03—1810
12 јули 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ.
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ****Член 1**

Во Законот за придонесите и даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 2/69, 14/69, 20/70, 29/70, 32/70 и 26/71), по членот 5-в се додава нов член кој гласи:

„Член 5 г

Ако општината ги ослободи од плаќање на општинскиот придонес со личен доход од работен однос определени стопански гранки односно групации на дејности, тие се ослободуваат и од плаќање на републичкиот придонес од личен доход од работен однос за 1972 година.

Ослободувањето од став 1 на овој член не се однесува на придонесот за образованието“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1972 година.

264.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖНОСТИ И ПРАВА**

Се прогласува Законот за данокот на промет на недвижности и права,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 10 и 11 јули 1972 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 10 и 11 јули 1972 година.

Број 03—1823

12 јули 1972 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН**ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖНОСТИ И ПРАВА****Член 1**

На прометот на недвижности и права се воведува данок на промет на недвижности и права.

Данокот на промет на недвижности и права го воведува општината.

Член 2

Како промет на недвижности и права во смисла на овој закон се подразбира преносот со надоместок и тоа на: правото на сопственост на недвижности, правото на патенти (лиценци), правото на плодот и живање, правото на стварна службеност, правото на рента и правото на модели и жигови.

Како промет на недвижности и права се смета и замената на една недвижност или право на друга недвижност или право.

Член 3

Данок на промет на недвижности и права не се плаќа:

1) кога правото на сопственост на недвижности се пренесува во општествена сопственост поради намирување на обврските спрема општествената заедница (со наплата на данок и друго);

2) кога индивидуален земјоделски производител или земјоделска организација заменува земјодел-

ско земјиште со друг индивидуален земјоделски производител или земјоделска организација заради групирање на земја со цел за подобра обработка;

3) кога организацијата на здружен труд што се занимава со производство на станови врши продажба на уште ненаселена новоизградена станбена зграда, односно стан — како посебен дел од зграда;

4) кога се врши продажба на населена станбена зграда или стан — како посебен дел од зграда — од општествена сопственост на граѓани или граѓанско-правни лица;

5) кога правото на сопственост на недвижности се пренесува на странско претставништво, под услов на реципроцитет;

6) на надоместок што сопственикот го добил за недвижност што е експроприрана врз основа на Законот за експроприација;

7) на надоместок што сопственикот го добил за градежно земјиште што е национализирано врз основа на Законот за национализација на наемните згради и градежното земјиште или што станало општествена сопственост врз основа на Законот за определување на градежното земјиште во градовите и населбите од градски карактер;

8) кога недвижност во општествена сопственост се заменува за недвижност во сопственост на општествено-политичка организација, граѓанин или приватно правно лице.

Кога општествено-политичка организација, граѓанин или приватно-правно лице примаат разлика меѓу дадената и примената недвижност, тие се должни да платат данок на таа разлика освен ако содоговарач во размената е организација на здружен труд — што се занимава со земјоделска или шумарска дејност или со производство на семе и садници;

9) кога работна организација што се занимава со земјоделска или шумарска дејност или со производство на семе и садници продава недвижност во општествена сопственост поради купување на други недвижности, со цел за арондација на земјиште односно изградба на згради на друго место што е погодно за вршење на таа дејност, и

10) кога општината откупува недвижност заради спроведување регулациони и урбанистички планови на градско подрачје.

Член 4

Даночен обврзник на данокот на промет на недвижности и права е продавачот на недвижноста односно правото.

Ако една недвижност односно право се заменува за друга недвижност и право, даночен обврзник е секој учесник во замената и тоа за данокот на недвижноста односно правото што тој го дава во замена.

Ако се пренесува идеален дел од сопственост на недвижност односно идеален дел од право, како даночен обврзник се смета секој сопственик посебно.

Ако се пренесува право на сопственост на недвижност односно друго право, со обврска за доживотно издржување на давачот од страна на примачот на недвижноста односно правото, како даночен обврзник се смета примачот на недвижноста или правото.

Ако давачот на издржувањето е наследник од прв наследен ред во однос на примачот на издржувањето, данок не се плаќа на вредноста на недвижноста или правата што би ги наследил по законот и без давање на доживотно издржување.

Член 5

Даночна основица на данокот на промет на недвижности и права е пазарната цена на недвижноста или правото во моментот на настанувањето на даночната обврска.

Ако една недвижност односно право се заменува за друга недвижност или право, даночната основица се утврдува посебно за секој учесник во замената и тоа според продажната цена на недвижноста и правото што тој го дава во замена.

Член 6

Како продажна цена на плодоуживање се подразбира вредноста утврдена според прописите за данокот на наследство и подарок.

Член 7

Даночната основица на данокот на промет на недвижности и права ја утврдува органот за приходи на општината.

Ако органот за приходи оцени дека договорената продажна цена не и одговара на пазарната цена, пазарната цена на недвижности или правото ја утврдува одделна комисија.

Член 8

Ако според договорот за купопродажба на недвижност или право купувач односно продавач е државен, орган организација на здружен труд или друга организација, како даночна основица се смета договорената продажна цена.

Член 9

Ако за даночна основица се зема договорената продажна цена, на таа цена и се додава и вредноста на сите обврски (даноци, долгови, чиниња и друго) што ги презема купувачот, како и вредноста на сите оптоварувања со кои му се ограничува правото на полно користење на купената недвижност односно право.

По исклучок од претходниот став, при пренесувањето на правото на сопственост на недвижност односно други права со обврска за доживотно издржување, како даночна основица се зема пазарната цена на недвижноста односно правото без оглед на вредноста на издржувањето.

Член 10

Стапките на данокот на промет на недвижности се прогресивни и се определуваат зависно од цената на м² површина на земјиште односно на изграден објект, а за правата — продажната цена односно пазарната цена.

Стапките за градежно и земјоделско земјиште можат да бидат различни.

Член 11

За недвижноста односно правото што се продава пред истекот на 5 години од денот на купувањето, односно од изградувањето на градежниот објект во положба во која се наоѓа на денот на купопродажбата, стапката на данокот се зголемува за 50 одсто во однос на стапката што би се применувала во моментот на настанувањето на обврската.

По исклучок од претходниот став, продавачот не плаќа данок по зголемена стапка во случаи кога продажбата на недвижноста односно правото се врши (поради тешка болест, селидба, надвор од подрачјето на општината и поради смрт на член од домаќинството).

Член 12

Даночната обврска настанува во моментот на склучувањето на договорот за продажба односно замена на недвижноста или правото.

Ако пренесувањето на правото на сопственост или друго право се врши врз основа на одлука на управен орган или суд, даночната обврска настанува во моментот на правосилноста на одлуката.

Член 13

Ако пренесувањето на правото на сопственост е извршено врз основа на договор за доживотно издржување, даночна обврска настанува во моментот на смртта на давачот на имотот односно правото.

Член 14

Даночниот обврзник е должен да го пријави настанувањето на даночната обврска кај органот за приходи на општината во рок од 15 дена од денот на настанувањето на обврската.

Со пријавата, даночниот обврзник е должен да го поднесе и договорот за купопродажба односно за замена на недвижност и право. Ако преносот на недвижноста односно правото се врши со други правни работи, обврзникот го поднесува актот врз основа на кој се врши преносот.

Обврзникот на данокот е должен на органот за приходи на општината да му достави и други податоци што се потребни за обложување со данокот.

Член 15

Ако даночниот обврзник не ја пријави даночната обврска во определениот рок, даночната обврска настанува на денот на пријавувањето односно на денот на откривањето на даночната обврска.

Член 16

Без доказ за платен данок на промет на недвижност и права, како и за други даноци со кои продавачот и купувачот се задолжени, а стасале за наплата, не може да се изврши заверка на потписот на договорот за пренос на правото на сопственост на недвижноста и правото, односно не може да се изврши прокнижување или упис на преносот на правото на сопственост и на друго право на недвижност, во катастарските и другите јавни книги врз основа на договорот за пренос на правото на сопственост, судска пресуда, порамнување на странките или со друг правен акт.

Примерок од заверениот договор или друг акт (пресуда, порамнување и слично) за пренос на правото на сопственост на недвижност односно право или замена на недвижност и право, судот ќе му достави на органот за приходи на општината и на чие подрачје се наоѓа недвижноста, во рок од 30 дена од денот на заверувањето на договорот односно на донесувањето на други писмени акти.

Член 17

Обложувањето со данок на промет на недвижности и права го врши органот за приходи на општината.

Органот за приходи на општината е должен во рок од 30 дена од денот на приемот на пријавата да му достави на даночниот обврзник решение за обложување со данок.

Ако даночниот обврзник не го пријави настанувањето на даночната обврска во рокот определен со член 14 став 1 од овој закон, или воопшто не го пријави, даночната основица се утврдува според продажната цена на недвижноста, односно правото во моментот на пријавувањето односно откривањето, а обложувањето се врши според стапките што се применуваат во моментот на откривањето.

Член 18

Данокот на промет на недвижности и права се плаќа според местото каде се наоѓа недвижноста.

Данокот на промет на другите права се плаќа според местото каде што е извршен преносот на правото.

Член 19

Кога општествено-правно лице купува недвижност од граѓанин, пред склучувањето на договорот е должен договорот да го достави на мислење на надлежниот јавен правобранител кој е должен во рок од 30 дена од денот на доставувањето на договорот да даде свое мислење за усогласеноста на договорената цена на недвижноста со прописите.

Член 20

Во поглед на наплатата, присилната наплата, пресметувањето на каматата, обновата на постапката, враќањето, застареноста, жалбената постапка и книжењето на данокот се применуваат одредбите од Законот за даноците на граѓаните, доколку со овој закон не е поинаку определено.

Член 21

Организацијата на здружен труд и друга организација ќе се казнат за престап со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ако:

- 1) не го пријават настанувањето на даночната обврска во определениот рок;
- 2) не поднесе податоци потребни за обложување на данок што ги бара органот за приходи на општината;
- 3) при уплата на надоместок за купени права не го задржи односно не го уплати соодветниот износ на данокот и

4) на барање од органот за приходи на општината не му дозволи пристап на земјиште и објекти, односно ако не му дозволи преглед на работните книги, деловните простории и техничките уреди, или ако го спречува во извршувањето на тој преглед поради утврдување на вредноста на недвижностите и правата односно заради собирање податоци за обложување со данок.

За прекршок од ставот 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 1.000 до 5.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружен труд и другата организација.

Член 22

Со парична казна од 2.000 до 20.000 динари ќе се казни за прекршок од претходниот член приватно-правното лице — граѓанинот.

За прекршок по ставот 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во приватно-правното лице со парична казна од 1.000 до 5.000 динари.

Член 23

Одговорното лице во органот за приходи на општината ќе се казни за прекршок со парична казна од 500 до 3.000 динари ако:

- 1) не донесе решение за обложување со данок во определениот рок;
- 2) не ја достави жалбата со сите документи до надлежниот второстепен орган во определениот рок и
- 3) не покрене постапка за наплатавање на данокот на начинот и во рокот определен и со овој закон.

Член 24

Одговорното лице во судот и катастарот ќе се казни за прекршок со парична казна од 500 до 3.000 динари ако:

- 1) на органот за приходи на општината не му го достави договорот за пренос на правото на сопственост односно другите правни акти во определениот рок и
- 2) изврши заверување на потписите на договорот односно впишување на правото на сопственост на недвижностите и правата спротивно на одредбите од овој закон.

Член 25

Прекршочната постапка за повреда на одредбите од овој закон ја води органот за приходи на општината.

За прекршоците од член 23 од овој закон постапката ја води Републичкиот секретаријат за финансии.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 26**

На прометот на недвижности и права за кој даночната обврска настанала до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се применуваат прописите за данокот на промет на недвижности и права кои важеле во моментот на настапувањето на даночната обврска.

Член 27

Општините се должни да ги усогласат своите прописи за данокот на промет на недвижности и права со одредбите на овој закон — најдоцна во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 28

Со денот на влегувањето во сила на овој закон, престанува да важи Законот за данокот на промет на недвижности и права („Службен весник на СР Македонија“, бр. 36 и 39/68 година).

Член 29

Овој закон влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

265.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА НИВОТО НА ПОТРОШУВАЧКАТА ШТО СЕ ФИНАНСИРА ПРЕКУ БУЏЕТИТЕ, ФОНДОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ И САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ВО 1972 ГОДИНА

Се прогласува Законот за ограничување на нивото на потрошувачката што се финансира преку буџетите, фондовите на општествено-политичките и самоуправните интересни заедници во 1972 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 10 и 11 јули 1972 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 10 и 11 јули 1972 година.

Број 03-1822
12 јули 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА НИВОТО НА ПОТРОШУВАЧКАТА ШТО СЕ ФИНАНСИРА ПРЕКУ БУЏЕТИТЕ, ФОНДОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ И САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ВО 1972 ГОДИНА

Член 1

Во 1972 година, општата и заедничката потрошувачка што се финансира преку буџетите, фондовите на општествено-политичките и самоуправните интересни заедници ќе се остварува во висина на номинален пораст од 14 отсто во споредба со оствареното ниво на расходите во 1971 година, коригирани за пренесените надлежности.

Член 2

Остварените средства над лимитот утврден со член 1 на овој закон ќе им се издвојуваат на посебни сметки на корисниците на тие средства, како посебна резерва.

Издвоените средства на посебните сметки не се сметаат како депозити по видување и не се вклучуваат во кредитниот потенцијал на деловните банки

Член 3

Лимитирањето на потрошувачката нема да се однесува и тоа:

— на делот на потрошувачката на образованието што се однесува за проширената дејност и порастот на бројот на учениците;

— на делот на потрошувачката на корисниците на здравственото осигурување, фондот за непосредна детска заштита и фондот за додаток на деца, што ќе биде употребен за порастот на бројот на корисниците во споредба со 1971 година;

— на делот што ќе се употреби за финансирање на пренесените функции на Републиката од федерацијата;

— на делот на дополнителните средства на општините за износот над 14 отсто.

Член 4

Одредбите на овој закон нема да се применуваат на:

— средствата што СР Македонија ќе им ги додели на фондовите на општествено-политичките заедници од средствата за инвестиции во стопанството и на средствата што фондовите ќе ги формираат од други извори, а се наменети за потреби за кои ќе се ангажираат и средствата за инвестиции во стопанството;

— фондот за инвалидско-пензиското осигурување, и

— средствата што ќе се остварат од комуналниот придонес за користење на градско земјиште.

Член 5

Вишоците на Републичкиот буџет и републичките фондови што ќе се остварат над 14 отсто ќе се употребат за намирување на преземените обврски според Законот за пренесување на средствата, правата и обврските на федерацијата за инвестиции во стопанството врз републиките и покраините и за други обврски на Републиката кон стопанството и Федерацијата.

Член 6

Имобилизираните средства на општинските буџети и фондови во 1972 година можат да се употребат за намирување на ненамирените обврски спрема стопанските организации создадени во претходните години кои се утврдени според Законот за евидентирање и за начинот на намирување на обврските на определени корисници на општествени средства и според завршната сметка за 1971 година.

Член 7

Имобилизираните средства на самоуправните интересни заедници во 1972 година можат да се употребат за намирување на ненамирените обврски на организациите на здружен труд кои се финансираат од заедниците, а кои имаат обврски спрема стопанството, утврдени на начинот од претходниот член.

Член 8

Средствата издвоени на посебна сметка како посебна резерва, по намирувањето на обврските од членовите 6 и 7 на овој закон, можат да се користат и за запишување на благајнички записи што ги издава Народната банка на Македонија

Член 9

Имобилизираните средства што нема да се употребат за намените предвидени со членовите 5, 6, 7 и 8 од овој закон, не можат да се користат до крајот на 1972 година.

Член 10

Заради усогласување на потрошувачката на одделните корисници на средства, Собранието на Републиката односно на општината, може да ја зголеми или намали стапката на пораст, со тоа, да се обезбеди вкупната потрошувачка на сите корисници на Републиката односно општината во 1972 година да не биде поголема од 14 отсто од оствареното ниво на расходите во 1971 година, коригирана за новите надлежности и проширената дејност, според членовите 3 и 4 од овој закон.

Член 11

Утврдувањето на проширената дејност во образованието ќе се врши врз основа на споредба на бројот на учениците во учебната 1971/1972 година со учениците во учебната 1970/1971 година, а за проширената дејност на Универзитетот — зголе-

мениот број на студентите во однос на претходната учебна година, односно зголемениот број на наставничкиот персонал.

Член 12

Се овластува републичкиот секретар за финансии да донесе поблиски прописи за начинот на пресметување и издвојување на средствата на посебната сметка, како и за утврдување на пренесените надлежности и проширената дејност предвидена со членовите 3 и 11 од овој закон.

Член 13

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1972 година.

266.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ШТО ВРШАТ КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

Се прогласува Законот за организациите на здружен труд што вршат комунални дејности, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 10 и 11 јули 1972 година и на седницата на Соборот на општините, одржана на 11 јули 1972 година.

Број 03-1807
12 јули 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ШТО ВРШАТ КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

Член 1

Со овој закон се утврдуваат комуналните дејности, како и функционирањето и управувањето со организациите на здружен труд што ги вршат тие дејности.

Член 2

Комунални дејности се:

- снабдувањето на населбите со вода,
- одведувањето на отпадните и атмосферските води,
- чистењето на јавните површини и одведувањето на сметот на зградите,
- уредувањето и одржувањето на улиците, плоштадите и другите јавни површини,
- уредувањето и одржувањето на јавните паркови и градското зеленило, како и јавните зелени површини во населбите,
- обезбедувањето на населбите со јавно осветление,
- вршењето на јавен градски сообраќај,
- противпожарната дејност,
- одачарската дејност,
- погребната дејност и одржувањето на гробиштата,
- обезбедувањето на населбите со плин и друга топлотна енергија,
- уредувањето и одржувањето на спортски и рекреациони објекти и детски игралишта,

- чувањето на моторни возила во јавни паркинг-плацеви,
- гаражирањето на моторни возила во јавни гаражи,
- дезинсекцијата и дератизацијата,
- дејноста на јавните купатила и градските кафитерии,
- пазарите на мало.

Член 3

На организациите на здружен труд што вршат комунална дејност (комунални работни организации) се применуваат прописите за претпријатијата односно установите, доколку со овој закон не е определено поинаку.

На организациите на здружен труд што вршат комунална дејност како споредна, во вршењето на таа дејност, ќе се применуваат одредбите на овој закон.

Член 4

Комуналната организација својата дејност ја врши и развива во согласност со повеќегодишните и годишните планови за развој на општината, заради задоволување на секојдневните потреби за живот и работа на граѓаните и другите корисници.

Член 5

Објектите и инсталациите од индивидуално комунално користење за чија изградба граѓаните односно месните заедници и организациите на здружен труд обезбедиле средства како нивни инвеститори можат да ги дадат на управување на соодветна комунална организација под услови определени со меѓусебен договор.

Објектите и инсталациите за заедничко комунално користење со кои располага општината, може да ги даде на користење и одржување на соодветна комунална организација под услови определени со меѓусебен договор.

Комуналните организации управуваат со објектите и инсталациите од индивидуално комунално користење, што ги изградиле или им се дадени на управување, според прописите за средствата на работните организации.

Член 6

Комуналната организација е должна да им ја надомести штетата на корисниците на услугите, освен кога таа настанала поради:

- дејство на виша сила,
- слаб капацитет на природните извори,
- мал профил на мрежата,
- отстранување на дефектите на уредите и инсталациите,
- приклучување на нова мрежа, измена на инсталациите и мрежата кога за тоа однапред се известени корисниците на услугите најмалку 15 дена пред изведувањето на работите.

Висината на надоместокот на штетата се утврдува со меѓусебен договор меѓу комуналната организација и корисникот на услугата.

Доколку со меѓусебен договор не се постигне спогодба за надоместок на штетата, корисникот на услугата може да бара таков надоместок по судски пат.

Член 7

Во управувањето со комуналната организација учествуваат и претставници на заинтересираните работни организации и претставници на општината (претставници на општествената заедница).

Претставниците на општествената заедница учествуваат во одлучувањето при донесувањето на статутот (освен во делот за организацијата на работата, распределбата на личниот доход и работните односи), при донесувањето на плановите и програмите за работа, разгледувањето на извештаите за работа, донесувањето на финансискиот план и завршната сметка и при статусните промени.

Член 8

Со статутот на комуналната организација се определува бројот на членовите што таа ги избира и бројот на делегираните претставници на општината и на заинтересираните работни и други организации и се пропишуваат начинот и постапката на одлучувањето во работите од посебен општествен интерес.

Бројот на претставниците на општествената заедница во органот на управувањето не може да биде поголем од бројот на членовите што ги избира работната заедница на комуналната организација.

Член 9

Во комуналната организација одлуките на органот на управување се донесуваат со мнозинство гласови на претставниците на општествената заедница и мнозинство гласови на членовите на комуналната организација.

Член 10

Општината дава согласност на следните општи акти на комуналните организации:

— на делот на статусот со кој се регулира дејноста од посебен општествен интерес, на делот со кој се регулира бројот на претставниците на општествената заедница и начинот на постапката за одлучување на претставниците на општествените заедници во работите од посебен општествен интерес;

— на програмите (повеќегодишните и годишните) за развој на комуналните организации, на делот што се однесува на комуналната дејност;

— на актите за промена на дејностите, за спојување, припојување или поделба на комуналната организација, за издвојување на основните организации на здружен труд од составот на комуналните организации.

Член 11

Именување односно разрешување на индивидуален извршен орган на комуналната организација се врши во согласност со собранието на општината.

Член 12

Комуналната организација води катастар на подземните комунални објекти со кои управува.

Секоја промена на подземните објекти комуналната организација ја пријавува на општинскиот орган надлежен за геодетски работи во рок од 30 дена од денот на настанатите промени.

Член 13

Одредбите од член 2, 5, 6, 10, 11 и 12 на овој закон непосредно се применуваат.

Член 14

Во рок од 6 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон општините ќе ги усогласат своите прописи за комуналните организации со одредбите на овој закон што непосредно се применуваат.

Во рок од 3 месеци од денот на влегувањето во сила на прописите од претходниот став, комуналните организации ќе ги усогласуваат своите статuti и други општи акти со одредбите на овој закон што непосредно се применуваат и со општинските прописи за комуналните организации.

Член 15

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија.“

267.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР

Се прогласува Законот за прекршоците против јавниот ред и мир, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 10 и 11 јули 1972 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 10 и 11 јули 1972 година.

Број 03—1808
12 јули 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР

Член 1

Со овој закон се регулираат прекршоците против јавниот ред и мир, како и прекршочните казни и заштитните мерки за повреда на јавниот ред и мир.

Член 2

Кој на јавно место со карање, викање или непристојно однесување го нарушува јавниот ред и мир,

ќе се казни со парична казна до 500 динари, или со казна затвор до 15 дена.

Член 3

Кој на јавно место со фрлање или кршење на шишиња, чаши или други предмети ги вознемирува граѓаните или ја загрозува нивната безбедност,

ќе се казни со парична казна до 500 динари, или со казна затвор до 30 дена.

Член 4

Кој на јавно место се оддава на пијанство или во пијана состојба го нарушува јавниот ред и мир, ќе се казни со парична казна до 500 динари, или со казна затвор до 30 дена.

Член 5

Кој на јавно место со дрско или особено непристојно однесување предизвикува негодување кај граѓаните, го нарушува нивниот мир или ги навредува,

ќе се казни со казна затвор од 15 до 60 дена.

Член 6

Кој со малтретирање на друг во стан ги вознемирува соседите или ќе предизвика интервенција на орган за внатрешни работи, ќе се казни со парична казна до 500 динари, или со казна затвор до 30 дена.

Член 7

Кој го нарушува мирот на други со пеење, користење на музички инструменти, радио и телевизиски приемници и други уреди (магнетофони, цубокси и сл.), освен на вообичаени веселби, како и со механички извори на врева (мотор и сл.),

ќе се казни со парична казна до 300 динари.

За прекршок од претходниот став ќе се казни организација на здружен труд или друга организација со парична казна до 3000 динари, а одговорното лице во тие организации со парична казна до 300 динари.

Со парична казна до 3000 динари ќе се казни самостоен угостител, ако не преземе мерки да не дојде до извршување на прекршокот од став 1 на овој член во неговиот угостителски објект.

Општината со пропис ќе утврди во кои случаи и под какви услови се смета дека е нарушен мирот од став 1 на овој член.

Член 8

Кој на јавно место со малтретирање на друг, или со вршење присилба спрема друг, предизвика негодување на граѓаните, или ја загрозува нивната безбедност,

ќе се казни со парична казна до 500 динари, или со казна затвор до 30 дена.

Кој во вршењето на прекршокот од претходниот став пројави посебна обзирност, упорност или дрскост,

ќе се казни со казна затвор од 30 до 60 дена.

Член 9

Кој на јавно место учествува во тепачка, ќе се казни со парична казна до 500 динари, или со казна затвор до 30 дена.

Учествување во тепачка преземено заради укажување помош и заштита на нападна лице или заради спречување на тепачка не се смета за учествување во тепачка во смисла на претходниот став.

Член 10

Кој на јавно место предизвика тепачка или учествува во тепачка што тој ја предизвикал, ќе се казни со казна затвор до 30 дена.

Кој во вршењето на прекршокот од претходниот став пројави посебна суровост или употреби опасни орудија или други средства,

ќе се казни со казна затвор од 30 до 60 дена.

Член 11

Кој на јавно место физички нападне друго лице,

ќе се казни со казна затвор од 30 до 60 дена.

Член 12

Кој омаловажува државен орган односно омаловажува или навредува службено лице на државен орган или организација на здружен труд која врши јавни овластувања во вршењето на службата,

ќе се казни со парична казна до 500 динари, или со казна затвор до 30 дена.

Ако службеното лице од претходниот став е работник на милицијата, сторителот ќе се казни со парична казна од 200 до 500 динари.

или со казна затвор од 30 до 60 дена.

Кој службеното лице од став 1 на овој член го спречи, малтретира или физички нападне, ќе се казни со парична казна од 200 до 500 динари,

или со казна затвор до 60 дена.

Ако службеното лице од став 3 на овој член е работник на милицијата, сторителот ќе се казни со казна затвор од 30 до 60 дена.

Член 13

Кој ја крши наредбата на надлежен државен орган или на овластено службено лице на државен орган за забрана да се пристапува или задржува на определено место,

ќе се казни со парична казна до 300 динари, или со казна затвор до 15 дена.

Член 14

Кој не ќе се оддалечи од група на луѓе, која овластено службено лице ја повикало да се разотиде во прилики кога јавниот ред е загрозен, ќе се казни со парична казна до 500 динари, или со казна затвор до 60 дена.

Член 15

Кој лажно се претставува како службено или воено лице или неовластено носи ознаки на такво лице,

ке се казни со парична казна до 300 динари, или со казна затвор до 15 дена.

Член 16

Кој лажно повикува на помош или пријави настан со намера да предизвика излегување на орган или општествена служба,

ке се казни со парична казна до 300 динари, или со казна затвор до 15 дена.

Член 17

Кој со зборување, пишување или на друг начин изнесува или пренесува лажни вести или лажни тврдeња што можат да предизвикаат вознемиреност или чувства на несигурност кај граѓаните,

ке се казни со парична казна до 500 динари, или со казна затвор до 60 дена.

Член 18

Кој на јавно место со зборување, пишување или на друг начин ги навредува или омаловажува моралните, националните и патриотските чувства на граѓаните односно општествено-политичкото уредување на Социјалистичка Република Македонија и Социјалистичка Федеративна Република Југославија или општествено-политичките организации и нивните органи во врска со нивната дејност, предизвикува национална или верска нетрпеливост меѓу народите, народностите и етничките групи или истапува против рамноправната меѓународна соработка,

ке се казни со парична казна од 200 до 500 динари,

или со казна затвор од 20 до 60 дена.

Член 19

Кој на јавно место со зборување, пишување или на друг начин ги навредува или омаловажува претставителите на највисоките државни органи на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Социјалистичка Република Македонија и на другите социјалистички републики, како и на социјалистичките автономни покраини,

ке се казни со парична казна до 500 динари, или со казна затвор до 30 дена.

Член 20

Кој на јавно место неовластено отстрани, искине, замачка, оштети или на било кој начин ги изложи на подбив државните амблеми, знамињата на народностите и етничките групи, амблемите на општествено-политичките заедници, општествено-политичките и на други организации,

ке се казни со парична казна до 500 динари, или со казна затвор до 30 дена.

Член 21

Кој неовластено отстрани, искине, замачка или оштети јавно истакнати објави на државни органи, општествено-политички и други организации, организации на здружен труд што вршат јавни овластувања и здруженијата на граѓаните,

ке се казни со парична казна до 300 динари, или со казна затвор до 15 дена.

Член 22

Кој се оддава на проституција, друг наведе на проституција или посредува во вршење на проституција, како и кој издава односно отстапува простории за вршење на проституција,

ке се казни со парична казна од 300 до 500 динари,

или со казна затвор до 60 дена.

Со парична казна од 500 до 5000 динари ќе се казни угостителска организација или самостоен угостител, а со парична казна до 500 динари ќе

се казни и одговорно лице во угостителска организација, ако издава односно отстапува простории за вршење на проституција.

Член 23

Кој ужива, набавува или дава опивни дроги на друг за уживање,

ке се казни со парична казна до 500 динари, или со казна затвор од 30 до 60 дена.

Член 24

Кој дава да пие алкохолен пијалак на пијано лице или на малолетник под 16 години во угостителски објект или на друго јавно место,

ке се казни со парична казна од 300 до 500 динари,

или со казна затвор од 10 до 30 дена.

Со парична казна од 500 до 5000 динари ќе се казни угостителска организација или самостоен угостител, а со парична казна до 500 динари одговорно лице во угостителска организација, ако не преземат мерки да не дојде до извршување на прекршокот од претходниот став во нивните угостителски објекти.

Член 25

Кој одбие да се подвргне на задолжително лекување од алкохолизам односно од наркоманија, или од задолжително лекување од полни болести, или го одбегнува тоа лекување, или самоволно го прекине,

ке се казни со казна затвор до 60 дена.

Член 26

Кој се оддава на скитање надвор од местото на живеалиштето или престојувалиштето,

ке се казни со казна затвор до 60 дена.

Член 27

Кој врши препродавање на влезни билети за кино, културно-уметнички, спортски или други приредби по цена повисока од определената,

ке се казни со парична казна до 500 динари, или со казна затвор до 30 дена.

Член 28

Кој се затекне да пита,

ке се казни со казна затвор до 30 дена.

Член 29

Кој се занимава или за награда вража, бае, прорекнува судбина, толкува соничта или врши слични измамувања,

ке се казни со парична казна до 500 динари, или со казна затвор до 60 дена.

Член 30

Кој на јавно место со разни игри за пари (игра со три карти, кутии од кибрит или друго) измамува друго лице или без одобрение се занимава со рулет, со слични на него направи или со други средства,

ке се казни со казна затвор до 60 дена.

Член 31

Кој игра комар или кој овозможува играње на комар,

ке се казни со парична казна од 300 до 500 динари,

или со казна затвор од 20 до 60 дена.

Како комар, во смисла на став 1 на овој член, ќе се смета секое играње на комар за пари или други предмети од вредност.

За прекршок од претходниот став ќе се казни со парична казна од 500 до 5000 динари угостителска или друга организација, како и самостоен угостител, а со парична казна до 500 динари и одговорно лице на угостителска или друга организација.

Член 32

Кој неовластено собира доброволни прилози, ќе се казни со парична казна до 300 динари, или со казна затвор до 15 дена.

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни организација на здружен труд или друга организација со парична казна до 5000 динари, а одговорното лице во тие организации со парична казна до 500 динари.

Член 33

Кој неоправдано завлегува или неоправдано се задржува во заеднички простории (столбиште, подрум, заграден двор или сл.) на станбена зграда во која не е настанет, во двор или простории на училиште во кое не е ученик или во простории на друга јавна зграда,

Ќе се казни со парична казна до 300 динари, или со казна затвор до 15 дена.

Член 34

Кој замачкува или на друг начин оштетува јавни згради, јавни споменици или други јавни објекти и инсталации,

Ќе се казни со парична казна до 300 динари, или со казна затвор до 15 дена.

Член 35

Кој неовластено или злонамерно, со расипување на инсталација или на друг начин оневозможи на друг нормално користење на станбени и други простории, како и на технички апарати и уреди,

Ќе се казни со парична казна до 300 динари, или со казна затвор до 15 дена.

Член 36

Кој на јавно место измачува, претоварува животни или на друг лош начин постапува со нив, ќе се казни со парична казна до 300 динари.

Член 37

Кој без надзор, невнимателно или без заштитни средства држи опасни животни кои можат друг да претрашат или повредат,

Ќе се казни со парична казна до 500 динари.

Член 38

Кој става или држи пред зграда или ограда односно на зграда или на ограда уред или предмет што може да го повреди минувачот или да му нанесе некоја друга штета или кој, такви предмети исфрла на улица,

Ќе се казни со парична казна до 300 динари, или со казна затвор до 15 дена.

За прекршок од претходниот став ќе се казни организација на здружен труд или друга организација со парична казна до 3000 динари, а одговорното лице во тие организации со парична казна до 300 динари.

Член 39

Кој неовластено пука од огнено оружје, пали ракети или сличен експлозивен или лесно запалив материјал, или на сличен начин го нарушува мирот и безбедноста на граѓаните,

Ќе се казни со парична казна до 500 динари, или со казна затвор до 30 дена.

Член 40

Кој на јавно место неовластено приреди огномет, бакљада или слична приредба или не преземе мерки за безбедност во смисла на член 52 став 3 од овој закон,

Ќе се казни со парична казна до 500 динари, или со казна затвор до 30 дена.

За прекршок од претходниот став ќе се казни организација на здружен труд или друга организација со парична казна до 3000 динари, а одговорното лице во тие организации со парична казна до 300 динари.

Член 41

Раководител на угостителски објект или друго лице на кое му е доверено водење на угостителскиот објект ако пропушти да спречи нарушување на јавниот ред и мир и ако тоа можел да го стори без опасност по себе или друг, или ако не пријави на општинскиот орган за внатрешни работи нарушување на јавниот ред и мир во објектот,

Ќе се казни со парична казна до 500 динари.

Ако сторителот на прекршокот од претходниот став е самостоен угостител или друго лице на кое му е доверено водење на самостојниот угостителски објект,

Ќе се казни со парична казна до 500 динари, или со казна затвор до 30 дена.

Член 42

Родител или старател чие дете односно штитеник поради занемарено грижење врши прекршоци од овој закон,

Ќе се казни со парична казна до 500 динари.

Член 43

Кој во определен рок не го напушти подрачјето на општината на кого му е изречена заштитна мерка оддалечување од подрачјето на општината или за време на траењето на таа мерка се затекне без оправдани причини на подрачјето од кое е оддалечен,

Ќе се казни со затвор до 30 дена.

Член 44

За прекршок од членовите: 5, 8, 10 до 12, 14, 17 до 20, 22, 23, 26 до 30 и 33 од овој закон може да се изрече и заштитната мерка оддалечување од подрачјето на општината на која е извршен прекршокот во траење од 30 дена до шест месеци.

Заштитната мерка од претходниот став може да се изрече на лице за кое од околностите под кои прекршокот го извршило, мотивите, поранешниот живот, личните прилики и неговото држење може основано да се смета дека може повторно да изврши на исто подрачје некој од прекршоците од став 1 на овој член.

Никој не може да биде оддалечен од подрачјето на општината во кое има живеалиште.

Во решението за прекршокот ќе се определи рокот во кој обвинетиот ќе треба да го напушти подрачјето на општината на кое го сторил прекршокот. Овој рок не може да биде покус од 12 часа ниту подолг од три дена. Жалбата против ова решение не го одлага извршувањето на оваа заштитна мерка.

Член 45

За прекршок од чл. 5, 8, 10 до 14 и 17 до 23 од овој Закон може на странец да му се изрече и заштитна мерка оддалечување од територијата на Југославија во траење до две години.

Член 46

За прекршок од чл. 22, 23, 27, 29, 31 и 32 од овој Закон ќе се изрече заштитна мерка одземање на парите и предметите што се употребени за извршување на прекршокот, прибавени со прекршокот или настанале со извршувањето на прекршокот.

Работниците на милицијата во случаите од претходниот став можат привремено да одземат пари и предмети и до донесување на решение да постапат со нив на начин утврден со закон.

Член 47

На лице кое поради оддавање на алкохол во пијана состојба или уживање на опивни дроги, стори повеќе прекршоци предвидени со овој закон за кои решенијата за казна станале правосилни може да му се изрече заштитна мерка задолжително лекување од алкохолизам односно од наркоманија.

Заштитната мерка задолжително лекување од алкохолизам односно од наркоманија се спроведува според прописите за извршување на кривичните санкции.

Член 48

На лице кое се оддава на проституција (член 22), а е заразено од полна болест, ќе му се изрече заштитна мерка задолжително лекување од полна болест.

Задолжителното лекување се врши во здравствената установа определена во решението за прекршок или за време на издржувањето на казната затвор.

Здравствената установа која го вршела задолжителното лекување е должна по завршувањето или прекинувањето на лекувањето да го извести судијата за прекршоци кој ја изрекол оваа заштитна мерка.

Член 49

За прекршок од чл. 7, 24 и 41 од овој закон може на самостоен угостител да му се изрече заштитна мерка за забрана за вршење на угостителска дејност во траење од 30 дена до една година.

Член 50

Под јавно место во смисла на овој закон се смета местото на кое е слободен пристап на неопределен број лица без какви и да било услови (улица, плоштади, патишта, излетнички места, пристаништа, чекални, угостителски, трговски и занаетчиски дуќани и сл.) или под определени услови (спортски стадиони и игралишта, средства за јавен превоз, кино-сали, театарски и концертни сали, изложбени простории, градини и сл.), како и други места кои во определено време служат за вакви намени (земјишта или простории во кои се одржуваат јавни собори, приредби, натпревари и сл.).

Ќе се смета дека прекршок од овој закон е извршен на јавно место кога дејствието е сторено на место кое во смисла на претходниот став не се смета за јавно место, ако е тоа достапно на поглед од јавно место (балкон, тераса, дрво, столбишта и сл.) или ако последицата настапила на јавно место.

Член 51

Доброволни прилози можат да се собираат со одобрение од општинскиот орган на внатрешни работи, ако собирањето се врши на подрачје на општина односно од Републичкиот секретаријат за внатрешни работи, ако тоа се врши на подрачје на две или повеќе општини.

Органот од претходниот став може да го одбие барањето за одобрение, ако најде дека собирањето на доброволните прилози може да внесе немир меѓу граѓаните или да го наруши јавниот ред и мир, како и ако не се оправда целта за собирање на доброволни прилози.

Одредбата од став 1 на овој член не се однесува на доброволните прилози што ги собираат општествено-политичките организации.

Член 52

Палење ракети и приредување на огномет, баќада и слични приредби мора да се пријави на општинскиот орган за внатрешни работи на чие подрачје ќе се одржи приредбата најдоцна пет дена пред почетокот на приредбата.

Во пријавата се наведува местото, времето и целта на палењето односно одржувањето на приредбата, бројот на факлите односно количеството на пиротехничките средства што ќе се употреби и мерките за безбедност што ќе се преземат.

Пријавувачот е должен да ги спроведе мерките за безбедност што ги навел во пријавата, како и мерките што му ги определил општинскиот орган за внатрешни работи.

Општинскиот орган за внатрешни работи на кого му е поднесена пријавата може да го забрани палењето на ракети односно одржувањето на приредбата, ако тоа го бараат причините на безбедноста. Писменото решение ќе се достави на пријавувачот најдоцна 48 часа пред одржувањето на приредбата.

Член 53

Одредбите од овој закон ќе се применуваат и во случаите кога со друг закон се утврдени исти видови на прекршоци и за нив е пропишана казна.

Член 54

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за прекршоците против јавниот ред и мир („Службен весник на СРМ“ бр. 10/49, 30/51, 19/56 и 16/65).

Член 55

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

268.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАБАВУВАЊЕ, ПОСЕДУВАЊЕ И НОСЕЊЕ ОРУЖЈЕ**

Се прогласува Законот за набавување, поседување и носење оружје, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 10 и 11 јули 1972 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 10 и 11 јули 1972 година.

Број 03-1809
12 јули 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН**ЗА НАБАВУВАЊЕ, ПОСЕДУВАЊЕ И НОСЕЊЕ ОРУЖЈЕ****1. Основни одредби****Член 1**

Оружје и муниција може да се набавува, поседува и носи според одредбите на овој закон.

Одредбите на овој закон не се однесуваат на воените лица, работниците на органите за внатрешни работи и припадниците на стражата на казнено-поправните установи кога поседуваат и носат оружје и муниција врз основа на посебни прописи.

Одредбите на овој закон не се однесуваат на оружјето и муницијата што се набавува и поседува за потребите на територијалната одбрана и цивилната заштита.

Член 2

Како оружје во смисла на овој закон се смета огненото, воздушно, распрснувачкото и гасно оружје, како и ладното оружје.

За огнено оружје се сметаат сите видови пушки, пиштоли и револвери, како и сите видови направи кои под притисок на барутни гасови низ цевката исфрлаат зрно, куќла или сачма.

За воздушно оружје се сметаат сите видови пушки, пиштоли и други направи кои под притисок на воздух низ цевката исфрлаат зрно.

За распрснувачко и гасно оружје се сметаат сите видови бомби и други направи кои содржат распрснувачка или гасна материја.

За ладно оружје се сметаат боксери, бодечи, ками, мечеви, сабји, бајонети и други предмети на кои основната намена им е вршење напад, како и предмети подобни за нанесување телесни повреди кога тие се носат на јавни собири и приредби, во јавни локали и на слични места.

Член 3

Трофејно оружје е огнено и ладно оружје кое се чува како спомен од востанијата и ослободителните војни на нашите народи.

Одредбите на овој закон за трофејното оружје се применуваат и на огненото и ладното оружје кое за нивниот сопственик претставуваат личен или семеен спомен.

Член 4

Старо оружје е огнено и ладно оружје што има историска или уметничка вредност или служи за уметнички, спортски или други слични приредби или е составен дел на народната носија, а кое повеќе не е во употреба.

Член 5

Под муниција во смисла на овој закон се подразбираат куршуми, патрони, фишеци, со запалка, запалки, зрна, сачми и барут.

Член 6

На државни органи, организации на здружен труд и други организации (органи и организации) и на граѓани може да им се дозволи набавување, поседување и носење на:

- 1) војнички пушки, ловечки карабини, пиштоли, револвери, малокалибарски пушки и малокалибарски пиштоли (оружје со олучени цевки) и
- 2) ловечки пушки и воздушно оружје со калибар над 4,5 мм. и со почетна брзина над 160 м. во секунда (оружје со неолучени цевки).

Член 7

Забрането е набавување, поседување и носење на:

1) огнено оружје што е направено специјално за вршење напад и оневозможување на неговото откривање (оружје со направи за пригушување на звукот, оружје со рефлектори за заслепување, оружје што има форма на предмет за општа употреба);

2) распрснувачко и гасно оружје на кое основната намена му е вршење напад, и

3) ладно оружје.

II. Набавување, поседување и носење оружје**Член 8**

Оружјето од член 6 од овој закон може да се набави само врз основа на одобрение од општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи (општински орган за внатрешни работи).

Одобрението од претходниот став важи 6 месеци од денот на издавањето.

Член 9

Одобрение за набавување оружје не може да се издаде:

- 1) на малолетно лице;
- 2) на лице кое душевно е заболено или е останато во душевниот развој;
- 3) на лице кое е осудено за кривично дело или е казнето за прекршок што го прави неподобно за поседување и носење на оружје или укажува на можност за злоупотреба на оружјето или за време додека се води против тоа лице кривична или прекршочна постапка за такво кривично дело или прекршок.

Општинскиот орган за внатрешни работи нема да издаде одобрение за набавување на оружје со олучени цевки ако утврди дека лицето кое поднело барање нема оправдана причина да поседува и носи такво оружје или ако тоа го налагаат интересите на јавниот ред и мир.

Општинскиот орган за внатрешни работи може да одбие да издаде одобрение за набавување на ловечки пушки ако постои основана претпос-

тавка дека лицето кое поднесло барање ќе го злоупотреби таквото оружје.

Одобрение за набавување оружје од член 6 од овој Закон нема да се издаде на органи и организации кои со оглед на нивната дејност немаат потреба за обезбедување на имотот што им е даден на користење.

Одобрение за набавување војнички пушки и пиштоли може да се издаде само на органи и организации кои имаат организирана служба за обезбедување на имотот.

Член 10

Органите, организациите и граѓаните се должни во рок од 8 дена од денот на извршената набавка на оружјето да го известат за тоа општинскиот орган за внатрешни работи заради регистрација на оружјето и издавање дозволи.

Општинскиот орган за внатрешни работи на органите и организациите им издава дозвола за поседување на оружје, а на граѓаните дозвола за поседување и носење на оружје (дозвола за оружје).

Дозволите за оружје од претходниот став се издаваат на неопределено време.

Член 11

Не може да се одбие издавање на дозвола за оружје на органи, организации и граѓани на кои им било издадено одобрение за набавување, освен ако по издавањето на тоа одобрение настапи некој од случаите од член 9 од овој закон.

Член 12

На еден ловечки карабин, или на една ловечка пушка може да се издаде дозвола за оружје најмногу за три лица.

Член 13

Трофејно оружје може да се поседува само ако е пријавено во општинскиот орган за внатрешни работи заради евидентирање.

Забрането е да се носи и да се употребува трофејното оружје и за ова оружје да се набавува и држи муниција.

Член 14

Старо оружје може да се набавува без одобрение и да се поседува и носи без дозвола.

Старото огнено оружје, што го поседуваат граѓани, треба да биде пријавено во општинскиот орган за внатрешни работи поради евидентирање.

Забрането е старото оружје да се употребува како оружје и за ова оружје да се набавува, приготвува и поседува муниција.

Член 15

Воздушно оружје со калибар до 4,5 мм. и со почетна брзина од 130—160 м. во секунда може да се набавува без одобрение и да се поседува без дозвола.

Оружјето од претходниот став не може да се употребува на јавни места или на места на кои може да се загрози безбедноста на луѓето со неговата употреба.

Малолетници можат да носат и да употребуваат воздушно оружје од став 1 на овој член само под непосреден надзор од родител или старател или инструктор на стрелачка или друга организација.

Член 16

Дозволата за оружје за малокалибарска пушка, малокалибарски пиштол, ловечка пушка и воздушно оружје служи за набавување муниција за оружјето за кое е издадена дозволата за оружје.

Муниција за другото оружје со олучени цевки се набавува со одобрение од општинскиот орган за внатрешни работи кој ја издал дозволата за оружје.

Член 17

Сопственикот на оружјето од член 6 од овој закон е должен да се грижи оружјето да биде во исправна состојба, да го чува оружјето и муницијата и внимателно да ракува со оружјето, да не го употребува на јавни места или на места на кои со употребата може да ја загрози безбедноста на луѓето и особено да внимава оружјето и муницијата да не е достапна на малолетници.

Органите и организациите кои имаат дозвола за оружје се должни оружјето и муницијата да ги чуваат безбедно.

Оружјето од член 6 на овој закон, освен војничка пушка, пиштол и револвер, може да се даде на послуга само на лице кое има дозвола за оружје за видот на оружјето што се дава на послуга.

Член 18

Орган и организациони кои имаат дозвола за оружје можат да го доверат носењето на оружјето и муницијата на лица кои се подготвени за ракување со оружје и ги исполнуваат условите утврдени во овој Закон. Носењето на војнички пушки и пиштоли може да се довери само на лица кои непосредно вршат работи на службата за обезбедување на имотот.

Органите и организациите од претходниот став издаваат овластување на лица кои ќе го поседуваат и носат оружјето што им е доверено.

Овластувањето го заверува општинскиот орган за внатрешни работи.

Лицата од став 2 од овој член можат да го носат оружјето и муницијата само за време на вршењето на службата и не можат да ги изнесуваат надвор од објектот или подрачјето што го обезбедуваат или чуваат. По исклучок, чуварите на посеви и шуми, ловишта и риболовни води кои не живеат на подрачјето што го обезбедуваат, можат да го изнесуваат оружјето и надвор од тоа подрачје и да го носат до своето место на живеење.

Член 19

Организација на здружен труд и друга организација која управува со ловиште може да го довери носењето и употребата на ловечки карабин, ловечка пушка и воздушно оружје за кои има дозвола за оружје на лице за еднодневен лов на подрачјето на ловиштето.

Организацијата од претходниот став му издава потврда на лицето кое ќе го носи и употребува оружјето.

Член 20

Стрелачките организации можат да даваат на употреба оружје и муниција само на своите членови за времето додека вежбаат или се натпреваруваат на стрелиште или на друг терен определен за тоа.

Ако магазинот за оружје на стрелачката организација не се наоѓа на стрелиштето или теренот определен за тоа, членовите на стрелачката организација мораат да имаат потврда за носење на оружјето до тие места, што стрелачката организација им ја издава со важење само за времето кога се врши вежбата односно натпреварот.

III. Одземање на дозволата за оружје и муниција**Член 21**

Оружјето и муницијата, како и дозволата за оружје ќе се одземат ако настапи некој од случаите од член 9 од овој закон, и ако орган или организација го доверила оружјето на лице кое не е подготвено за ракување со оружје.

Во случаите од член 9 став 1 од овој закон може да се одземе трофејно оружје и старо огнено оружје што го поседуваат граѓани.

Член 22

Одземањето на оружјето и муницијата, како и на дозволата за оружје го врши општинскиот орган за внатрешни работи.

По правосилноста на решението за одземање на оружјето и муницијата општинскиот орган за внатрешни работи ќе го повика сопственикот на оружјето односно органот или организацијата во рок од два месеца да најде купувач за одземеното оружје и муниција. Ако сопственикот односно органот или организацијата во овој рок не го продаде одземеното оружје и муниција, општинскиот орган за внатрешни работи ќе го предаде на организацијата на здружен труд овластена за промет со оружје заради комисиона продажба. На сопственикот на оружјето односно на органот и организацијата им припаѓа продажната цена намалена за износот на трошоците направени со комисиона продажба.

IV. Продавање на оружје и муниција и поправање и преправање на оружје**Член 23**

Организациите на здружен труд кои се регистрирани за промет на оружје и муниција на мало се должни во рок од 8 дена од денот на регистрацијата да го известат општинскиот орган за внатрешни работи за извршената регистрација.

Член 24

Организациите од член 23 од овој закон можат да продаваат оружје и муниција само на државни органи, организации на здружен труд и други организации и граѓани кои имаат одобрение за набавување на оружје и муниција.

Организациите од претходниот став можат да им продаваат муниција на органи и организации и граѓани кои имаат дозвола за оружје за малокалибарска пушка, малокалибарски пиштол, ловечка пушка или воздушно оружје врз основа на дозвола за оружје и тоа само за оружјето за кое е издадена дозволата за оружје.

Член 25

Организациите од член 23 од овој закон се должни да водат евиденција за набавеното и продаденото оружје и муниција по видови на оружјето и муницијата.

Член 26

Организациите на здружен труд односно занаетчиските дуќани кои се регистрирани за поправање и преправање на оружје се должни во рок од 8 дена од денот на регистрацијата да го известат општинскиот орган за внатрешни работи за извршената регистрација.

Член 27

Организациите и дуќаните од член 26 од овој закон можат да примаат заради поправање или преправање само оружје за кое е издадена дозвола за оружје.

За поправеното и преправеното оружје организациите и дуќаните од претходниот став се должни да водат евиденција.

Член 28

Организациите од член 23 и организациите и дуќаните од член 26 од овој закон се должни оружјето и муницијата да ги држат и чуваат безбедно.

V. Надзор**Член 29**

Општинскиот орган за внатрешни работи врши надзор над чувањето, сместувањето, користењето и продавањето на оружјето и муницијата во органите, организациите односно дуќаните од член 18, 19, 23 и 26 од овој закон како и над водењето на евиденцијата од член 25 и член 27 став 2 од овој закон.

Член 30

Ако граѓанин кој има дозвола за оружје или пријавено трофејно оружје го промени живеалиштето, должен е во рок од 15 дена од доаѓањето во местото на новото живеалиште да го пријави оружјето на општинскиот орган за внатрешни работи.

VI. Казнени одредби

Член 31

Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружен труд или друга организација:

1) ако набави или поседува огнено оружје што е направено специјално за вршење напад и оневозможување на неговото откривање, распрнувачко и гасно оружје на кое основната намена му е вршење напад или ладно оружје (член 7);

2) ако без одобрение набави оружје (член 8) и муниција (член 24 став 1);

3) ако за извршената набавка на оружје не го извести општинскиот орган за внатрешни работи или тоа не го стори во пропишаниот рок (член 10 став 1);

4) ако поседува оружје без дозвола за оружје кога за поседувањето на тоа оружје е потребна дозвола за оружје (член 10 став 2);

5) ако поседува непријавено трофејно оружје или дозвола или нареди да се употребува или за ова оружје набавува или поседува муниција (член 13);

6) ако нареди или дозволи да се употребува старо оружје како оружје, или за ова оружје набавува, приготвува или поседува муниција (член 14 став 3);

7) ако нареди или дозволи да се употребува воздушно оружје на јавни места или на места на кои може со нивната употреба да се загрози безбедноста на луѓето (член 15 став 2);

8) ако нареди или дозволи малолетник да носи и употребува воздушно оружје без непосреден надзор на инструктор на стрелачка или друга организација (член 15 став 3);

9) ако не го чува безбедно оружјето и муницијата (член 17 став 2 и член 28);

10) ако нареди или дозволи на друг да се даде војничка пушка, пиштол или револвер на послуга или да му се даде на послуга друго оружје на лице кое нема дозвола за оружје (член 17 став 3);

11) ако довери да носи и употребува оружје и муниција лице кое не е подготвено за ракување со оружје или не ги исполнува утврдените со овој закон услови за поседување и носење оружје или довери војничка пушка или пиштол на лице кое не врши непосредно работи на службата за обезбедување на имотот (член 18 став 1);

12) ако не издаде овластување на лице на кое му е доверено да поседува и носи оружје (член 18 став 2);

13) ако дозволи да се носи оружје спротивно на одредбите од член 19 од овој закон;

14) ако дозволи употреба на оружје и муниција на лице кое не е член или е член на стрелачка организација, но спротивно на одредбите од член 20 став 1 од овој закон;

15) ако во определениот рок не го извести општинскиот орган за внатрешни работи дека се занимава со промет на оружје и муниција на мало (член 23) или со поправање или преправање на оружје (член 26);

16) ако продаде оружје и муниција спротивно на одредбите од член 24 од овој закон;

17) ако не води или не ја води уредно евиденцијата за набавеното и продаденото оружје и муниција или не ја води според видовите на оружјето и муницијата (член 25);

18) ако прими на поправање или преправање оружје за кое не е издадена дозвола за оружје (член 27 став 1);

19) ако не води или не ја води уредно евиденцијата за поправеното или преправеното оружје (член 27 став 2);

За прекршок од став 1 од овој член ќе се казни со парична казна до 500 динари и одговорното лице во организацијата на здружен труд и на друга организација.

За прекршок од став 1 точка 9, 15, 18 и 19 од овој член ќе се казни и поединец — сопственик на занаетчиски дуќан со парична казна до 2.000 динари или со казна затвор до 30 дена.

За прекршок од став 1 точка 1, 2, 4 до 7, 9, 10 и 18 од овој член може да се изрече и заштитна мерка одземање на оружјето и муницијата.

За прекршок од став 1 точка 9 до 11 и 13 од овој член може да се изрече и заштитна мерка одземање на дозволата за оружје во траење до три години.

За прекршок од став 1 точка 16 до 19 од овој член може да се изрече заштитна мерка одземање на дозволата на промет со оружје и муниција односно за поправање и преправање на оружјето во траење до една година.

Член 32

Со парична казна до 500 динари или со казна затвор до 30 дена ќе се казни за прекршок поединец:

1) кој набави, поседува или носи огнено оружје што е направено специјално за вршење напад и оневозможување на негово откривање, распрнувачко или гасно оружје на кое основната намена му е вршење напад, или ладно оружје (член 7), или носи предмети подобни за нанесување на телесни повреди на јавни собири и приредби, во јавни локали и на слични места (член 2 став 5);

2) кој без одобрение набави оружје (член 8) или муниција (член 24 став 1);

3) кој поседува и носи оружје без дозвола за оружје кога за тоа е потребна дозвола за оружје (член 10 став 2), и

4) кој на друг ќе му даде војничка пушка, пиштол или револвер на послуга или кој ќе даде на послуга друго оружје на лице кое нема дозвола за оружје (член 17 став 3).

За прекршок од став 1 на овој член ќе се изрече и заштитна мерка одземање на оружјето и муницијата.

За прекршок од став 1 точка 4 од овој член ќе се изрече и заштитна мерка одземање на дозволата за оружје во траење до три години.

Член 33

Со парична казна до 500 динари ќе се казни за прекршок поединец:

1) кој за извршената набавка на оружје не го извести општинскиот орган за внатрешни работи или тоа не го стори во пропишаниот рок (член 10 став 1);

2) кој поседува непријавено трофејно оружје, го носи или употребува или за ова оружје набавува и поседува муниција (член 13);

3) кој поседува непријавено старо огнено оружје или употребува старо оружје како оружје или за ова оружје набавува, приготвува или поседува муниција (член 14 став 2 и 3);

4) кој употребува воздушно оружје на јавни места или места на кои може со нивната употреба да се загрози безбедноста на луѓето (член 15 став 2);

5) кој ќе даде на малолетник да носи или употребува воздушно оружје спротивно на одредбата од член 15 став 3 од овој закон или малолетник кој носи воздушно оружје без непосреден надзор од родител или инструктор на стрелачка или друга организација (член 15 став 3);

6) кој ќе постапи спротивно на одредбата од член 17 став 1 од овој закон;

7) кој го носи оружјето и муницијата што му се доверени во време кога не ја врши службата или ги изнесува надвор од подрачјето или објектот што го обезбедува (член 18 став 3);

8) кој носи оружје и муниција спротивно на одредбите од член 19 од овој закон;

9) член на стрелачка организација кој носи оружје надвор од стрелиштето или друг терен определен за вежбање или натпревар без потврда од стрелачка организација (член 20 став 2);

10) кој во случај на промена на живеалиштето во пропишаниот рок не го пријави оружјето (член 30).

За прекршок од став 1 точка 2 до 6 од овој член може да се изрече и заштитна мерка одземање на оружјето и муницијата.

За прекршок од став 1 точка 6 од овој член може да се изрече заштитна мерка одземање на дозволата за оружје во траење од три години.

VII. Преодни и завршни одредби

Член 34

До донесувањето на посебни прописи одредбите од овој закон ќе се применуваат и на странски државјани и лица без државјанство кои постојано живеат или имаат одобрение за престој подолг од шест месеци во Социјалистичка Република Македонија.

Член 35

Се овластува републичкиот секретар за внатрешни работи да донесе поблиски прописи за сместувањето и чувањето на оружјето кај органите и организациите и за евиденцијата за прометот со оружје и муниција и поправеното и преправеното оружје, како и да пропише образец на дозволата за оружје.

Член 36

Оружните листови издадени по досегашните прописи важат по влегувањето во сила на овој закон како дозволи за оружје.

Член 37

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија.“

269.

Врз основа на Амандман VI, точка 1, став 3, член 123 став 1, точка 6 од Уставот на СРМ и член 273 став 1 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 10 и 11 јули 1972 година и на седницата на Соборот на општините, одржана на 10 и 11 јули 1972 година, донесе

РЕЗОЛУЦИЈА

ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-НЕОПРАВДАНИТЕ СОЦИЈАЛНИ РАЗЛИКИ

I

Врз основа на исцрпниот претрес во работните тела на соборите и на Собранието на СРМ на материјалот за општествено неоправданите социјални разлики и на Преднацртот на резолуција за спречување и отстранување на општествено-неоправданите социјални разлики и имајќи ги предвид укажувањата на причините што доведуваат до создавање на општествено неоправданите социјални разлики, нивните појавни форми, како и предлозите, мислењата и ставовите за овие појави изнесени во јавноста и во организациите на здружен труд, другите самоуправни организации и особено во општествено-политичките организа-

ции — Сојузот на комунистите, Социјалистичкиот сојуз, Сојузот на синдикатите и другите општествено-политички и општествени организации, Собранието на Социјалистичка Република Македонија констатира:

1. Постојењето на општествено неоправданите социјални разлики и особено нивното продлабочување што влијае неповолно во нашето општество останува толку актуелен општествен проблем што може да има сериозно негативно влијание врз натамошниот развиток на самоуправните социјалистички општествени односи. Поради тоа, прашањата во врска со елиминирањето на причините кои доведуваат до општествено неоправданите социјални разлики и сузбивањето на појавните форми на овие разлики, во последно време се во центарот на вниманието на нашето општество и на активноста на сите организирани општествени сили.

2. Постојењето на социјални разлики во нашето самоуправно социјалистичко општество, во кое една од основите на положбата и улогата на работниот човек е неговото право да ги користи резултатите на својот труд како поединец и како член на работната заедница во согласност со начелото „секој според способностите — секому според трудот“, е законитост и реалност, па според тоа и една од компонентите на општествено-економската положба на работниот човек во општествената репродукција и на самоуправните социјалистички односи.

Меѓутоа, колку што постојењето на разликите што произлегуваат од реалната распределба според трудот и се базираат врз начелата на взаемност и солидарност и социјалистичкиот морал не е проблем на социјалистичките општествени односи и на самоуправниот систем — толку се политички, економски и социјално апсолутно неприфатливи општествено неоправданите социјални разлики што имаат своја основа во злоупотребите на начелото на распределба според трудот, во искористувањето на поединечната и групната општествена положба, во монополската положба на пазарот и инфлацијата, во различните видови на општествено неморални дејанија, шпекулации, рента и слично и во бројните форми на противзаконски дејанија заради стекнување на материјална корист.

3. Општествено неоправданите социјални разлики во процесот на остварувањето на идејните основи на социјализмот никако не можат да се сметаат како појави што произлегуваат или имаат основа во самоуправниот општествено-економски и политички систем. Нивната основна карактеристика е дека се последица, пред сè, на нецелосното остварување на самоуправањето, неефикасното дејствување на одделните форми низ кои тоа се остварува, како и неговото злоупотребување од поединци и групи; на искористување на недоизграденоста на системот во одделни сфери и односи и дека во најголема мера значат непочитување на законите.

Тие можат да egzистираат и поради недоследното спроведување на самоуправните акти и недоволното самоуправно нормирање на односите, извесните празнини на прописите и несоодветната примена на законските и општествено-моралните санкции, како и поради недоволната ефикасност на државните, во прв ред на испскиските органи и на органите на прогонот, и на општествените акции и активности на организираниите општествени сили. Оваа неефикасност не ретко се доближува до границата на општествената толерантност што води кон индивидуално и групно општествено засилување спрема законите и спрема општествените и моралните норми.

Меѓутоа, неефикасноста во спречувањето и отстранувањето на општествено недопуштливите социјални разлики не смее во самоуправното социјалистичко општество да дојде до границата на која стануваат израз на аморален однос спрема меѓу-

човечките односи и спрема идејната суштина на социјализмот и односите во него што базираат на хуманост, солидарност и заемност.

4. Појавите на шпекулација, корупција и злоупотреба на општествената положба, вршењето на кривични дела и стопански престапи од користење љубие, појавите на шпекулативна спрега на општествениот и приватниот сектор со цел да се оствари индивидуален или групен интерес, како и другите разни злоупотреби во располагањето со општествените средства, го поткопуваат нашиот самоуправен социјалистички систем. Тие како извор на нееднаквост предизвикуваат посебна вознемиреност и основано негодување на јавноста. За тоа особено придонесуваат заостанувањето на организираната општествена и внатрешна контрола на општеството и нејзината недоволна ефикасност, слабостите на службите на надзорот и гонењето и на органите на правосудството и недостатоците во казнената политика.

II

Тргнувајќи од основните принципи и целите на самоуправното социјалистичко општество и од уставните основи на нашиот општествено-економски и политички систем, Собранието смета дека за спречувањето и отстранувањето на општествено неоправданите социјални разлики е неопходно:

1. Самоуправувањето како доминантен општествен однос и како основен продукционен однос да се остварува во неговата целосна содржина во сите области на здружениот труд за да се обезбеди решавачката улога и положба на работничката класа.

На тој начин самоуправните општествени односи ќе се афирмираат и развиваат како достигнување и интерес на работничката класа и како суштествен елемент на класната борба. Со тоа работничката класа и сиот работен народ ќе спречат самоуправувањето да се користи како инструмент на групно-сопственичките или бирократските и технократските структури и ќе ги отстранат влијанијата спротивни на самоуправувањето што имаат корени во различната положба на поединци и групи во општествената распределба на трудот, во приватизирањето на самоуправувањето и во располагањето со доходот.

Остварувањето на вака утврдената општествена и уставна положба на работничката класа и на сите работни луѓе во самоуправниот систем претставува најефикасно средство за елиминирање на основните причини за настанувањето на општествено неоправданите социјални разлики и за нивното отстранување.

Нема сомневање дека оваа функција самоуправувањето може да ја оствари само ако паралелно со јакнењето на формите преку кои се изразува, јакне и неговата материјална основа со развивање на производните сили и на технологијата, со подигање на стручноста на работниците и со проширување на обемот на општествената сопственост над средствата за производство, како и решавачката улога на работните луѓе во располагањето со средствата на општествената репродукција.

Паралелно со напорите и мерките на сите организирани општествени сили за натамошна афирмација и целосно остварување на самоуправувањето, нужно е да се преземаат најенергични и навремени мерки од страна на надлежните органи и организации за спречување и отстранување на основните причини за настанување на општествено неоправданите социјални разлики.

2. Стопанскиот систем — режимот на цените, надворешно-трговскиот, девизниот, царинскиот, кредитно-монетарниот и даночниот систем — да се доизградува така што да им обезбеди на сите работни организации што произведначени општи општествени услови за стопанисување и остварување на доходот. На тој начин ќе се спречи про-

длабочувањето на економските разлики што репродукуваат општествено неоправдани социјални разлики, а кои се засновуваат особено на монополската положба, искористувањето на туѓиот труд или приватно-сопственичкото располагање со општествениот имот и на недоизграденоста на стопанскиот систем.

Со мерките на економската политика треба да се обезбеди екстра-доходот, без оглед на основот по кој се создава, да се насочува кон јакнење на материјалната основа на здружениот труд и да се спречи неговото користење за општествено неоправдани високи лични доходи на вработените во соодветните дејности.

Доизградувањето на стопанскиот систем и мерките на економската политика треба да обезбедат и стабилни услови за стопанисување и да ги спречат инфлаторните движења кои, исто така, придонесуваат за настанувањето на општествено неоправданите социјални разлики.

Му се дава задача на Извршниот совет да преземе непосредно и преку меѓурејубличките комитети неопходни чекори за забрзување на процесот на доизградувањето на стопанскиот систем, водејќи сметка за општата политика што ја утврди Собранието и за неговите ставови по Општествениот план за развоток на Југославија во периодот 1971—1975 година.

Државните органи и органите на управување на организациите на здружен труд, на самоуправните интересни заедници и на општествените фондови, како и сите други носители на стопански активности се должни во своето дејствување стриктно и доследно да ги применуваат мерките за стабилизација на стопанството и најенергично да ја спречуваат секоја појава и обид за нивно непочитување.

Извршниот совет во рамките на правата и должностите на Републиката, да изготви предлог на систем на мерки и санкции со кои ќе се обезбеди остварувањето на стабилизационата политика.

3. Работните заедници и органите на управување — работничките совети односно на нив соодветните органи и колегијалните и индивидуалните извршни органи на работните организации во сите области — се должни, во сообразност со општествената положба на работниот човек и на начелото за распределба на доходот според резултатите на трудот утврдени и со Уставните амандмани, да преземат неодложни мерки за отстранување на сите причини што во распределбата на доходот и утврдувањето на личниот доход создаваат општествено неоправдани социјални разлики, кои особено се изразуваат во:

- примањето личен доход од две работни места за исто работно време;
- неосновано високите хонорари по разни основи;
- вработувањето на пензионери со високи пензии;
- несразмерно високите распони меѓу најнискиот и највисокиот личен доход;
- постоењето личен доход што не обезбедува социјална сигурност на работникот;
- битно различните износи на личните доходи за еднаков труд;
- неосновано високите разлики во личните доходи на работниците со исти квалификации и на истоветни или приближно исти работни места;
- несразмерно високиот личен доход на голем број работници со пониски квалификации во високоаккумулативните работни организации спрема работниците со еден или повеќе степени повишока квалификација од нив во трудоинтензивните и депресираниите гранки и дејности;
- тенденцијата на урамниловка и други слични појави на несразмерност во личниот доход што не е резултат на разликите во продуктивноста на трудот.

Сите овие појави во својата суштина претставуваат отстапување од начелото за наградување

според трудот и искористување на туѓиот труд и се спротивни на социјалистичките општествени односи. За нивно отстранување во Републиката неопходно е да се афирмираат и доследно да се спроведуваат општествените договори, самоуправните спогодби за распределба на доходот и личните доходи.

Стопанската комора на Македонија и другите видови здружување на работните организации, како и Сојузот на синдикатите на Македонија и Извршниот совет, во сообразност со нивните функции и надлежности, треба да бидат иницијатори и носители на акциите за целосно и доследно остварување на општествените договори и самоуправните спогодби.

Се задолжува Републичкиот секретаријат за труд да го следи спроведувањето на општествените договори и на самоуправните спогодби и за тоа да му поднесува на Собранието извештаи.

4. Другите примања надвор од редовниот личен доход, а имено: примањата по основ на договор за дело, хонорарна работа, прекувремена работа, дневници за службени патувања, теренски додаток, надоместок за одвоен живот од семејството, провизии и сл., треба неопходно да се сведат на реални граници, неопходни за дејствувањето на органите и организациите и во општествено-прифатливи износи. Посебно треба да се преиспита основаноста за натамошно задржување на правото на надоместок за употреба на сопствено возило за службена работа.

За оваа цел сите органи на управување треба со самоуправни акти, во согласност со мерилата и критериумите утврдени со општествените договори и со самоуправните спогодби, да ги утврдат основите, условите и височината на овие примања, како и да оневозможат арбитражно и дискреционо одлучување од страна на поединци за користење на средствата за оваа намена.

Во органите и организациите во кои исплатените примања по овој основ не се засновани врз прописите и општите акти на органите и организациите, па поради тоа претставуваат незаконско примање, да се поведе постапка против лицата што извршиле злоупотреба.

Со изменување и дополнување на соодветните прописи треба да се оневозможи едновременото засновување редовен работен однос во две или повеќе организации односно органи и злоупотребите на различните видови дополнителна работа (хонорарна работа, договор за дело и слично).

Со даночната политика и со други мерки треба да се дестимулира ангажирањето на хонорарни работници и враќањето во редовен работен однос на пензионери.

Извршниот совет и надлежните републички органи на управата, во договор и со соработка со надлежните органи на федерацијата и со соодветните органи на другите републики и на покраините, да покрене иницијатива за преиспитување на прописите со кои се регулирани статусот и начинот на ангажирање на трговските патници и закупците и системот на нивното наградување, заради попрецизно уредување на овие прашања односно заради ограничување на вршењето на овие дејности, со цел да се оневозможи остварувањето на несразмерно високи приходи по овој основ и да се спречат појавите на корумпирање на деловните партнери.

Освен тоа, при нормативното уредување на овие примања треба да се оценат основите за воведување на посебно одобрение за хонорарна и прекувремена работа, како и можноста за тоа некои од давањата по овие основи да се исплатуваат во целост на товар на доходот, а не од материјалните трошоци, како што е случај сега.

5. Трошоците за репрезентација треба да се сведат на мерка што општествено го оправдува нејзиното користење како неопходна форма на комуникативност меѓу деловни партнери, а за користењето на средствата за репрезентација што по-

веќе да одлучуваат колегијалните органи на управување. Средствата за репрезентација да се користат само во согласност со деловните резултати на работната организација, а да се забрани давање на предмети од поголема вредност во вид на репрезентација. Ова, исто така, се однесува и на трошоците за прослави и подароци што се даваат на поединци по разни поводи. За таа цел, со самоуправни одлуки да се утврдат основите и условите за репрезентација и височината и намената на средствата за репрезентација, како и да се забрани користењето на овие средства во случаи и по поводи што немаат врска со деловноста.

Со овие акти да се утврди обврска на раководните работници што имаат право да располагаат со средствата за репрезентација, да поднесуваат периодични извештаи пред органите на управувањето за употребата на тие средства.

6. Вршењето на дејностите со самостоен личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓаните треба позабрзано да се сообрази со Уставните амандмани. За таа цел Извршниот совет треба да поднесе предлог за донесување на закони со кои, меѓу другото, ќе се утврдат условите, обемот и начинот на нивното вршење, контролата над вршењето на дејностите, како и изедначувањето на обврските на граѓаните што вршат вакви дејности со обврските на соодветните видови дејности во општествениот сектор.

Во овој поглед посебно да се подложат на оценка сегашните решенија за ангажирање на граѓани за продажба на производи на работни организации, за отстапување на деловни единици и простории на граѓани, како и за вршење на приватна дејност во областа на прометот.

7. Во однос на претпријатијата основани од група граѓани треба да се преземе акција за менување на постојните прописи заради заострување на условите под кои можат да се основаат вакви претпријатија, да се бара мислење од надлежната стопанска комора за општествената оправданост на постоењето на секое претпријатие од вакво вид, како и да се забрани постоењето на вакви претпријатија во областа на прометот.

8. Во областа на прометот со земјиште треба во општините да се утврди јасна политика за уредувањето и користењето на градежното неизградено земјиште, како и да се подложат на темелна оценка сегашните прописи со цел да се отстранат сите недоречености, недоследности и празнини во поглед на утврдувањето на висината на правичниот надоместок, еднаквиот третман на граѓаните, постапката за утврдување на надоместокот, бројот на парцелите што се оставаат на користење на поранешните сопственици, како и за арбитражна оценка и одлучување од органите на општинските собранија. Освен тоа, би требало да се предвиди учество на јавниот правобранител во постапката при договорно утврдување на надоместокот.

Посебно треба да се пристапи кон изработување на прописи што ќе оневозможат посреден и спекулативен промет на национализираното земјиште од страна на нивните поранешни сопственици преку отстранување со надоместок на земјиштето, продавање на започнат објект на него и градење на станбени објекти, со друго лице. Со оглед на тоа што овој вид на промет иако беше забранет, се покриваше со формално исправни документи, надлежните органи треба да покренат постапка за оценка на стварната нивна усогласеност со законите и другите прописи.

Даночната политика во оваа област треба да се преиспита со цел да се зафаќа рентата што ја создале мерки или вложувања на општеството.

Заради спречување на неосновано користење на рентата со промена на карактерот и намената на земјиштето треба да се пристапи кон оценка на потребата од проширување на градежните реони во градовите и за експропријација на земјиштето во туристичките места.

Општините, со целосно разработена и јасна политика во врска со уредувањето и користењето на градежното земјиште и издавањето на локации за градба треба да создадат еднакви и објективизирани услови и критериуми со кои сите физички и правни лица ќе бидат ставени во еднакви услови при добивањето на локации за трајно или привремено користење на градежното земјиште.

9. Во областа на користењето, изградбата и прометот на станови и станбени згради неопходно е да се преземе следното:

а) да се отстранат празнините во постојните прописи во поглед на користењето два стана од едно семејство;

б) да се спроведува доследно Законот за национализација, како и да ѝ се предложи на Сојузната скупштина да ги преиспита одредбите на овој закон со кој е овозможено едно лице да има во лична сопственост два поголеми или три помали станови;

в) надлежните државни органи и органите на организациите на здружен труд и на другите организации да преземаат ефикасни мерки за спречување на сите злоупотреби со станарското право, а со пропис да се утврди како кривично дело продавањето на станарско право на стап во општествена сопственост;

г) да се пристапи кон донесување на прописи со кои ќе се утврди поимот и третманот на викенд-куќа и вила за одмор;

д) надлежните државни органи и органите на управувањето на организациите на здружен труд и на другите организации доследно и целосно да го спроведуваат Законот за условите и начинот на продажбата на станови и станбени згради во општествена сопственост;

е) во областа на кредитирањето на станбената изградба, работните организации и банките би требало, врз основа и во рамките на општествен договор да утврдат решенија со кои ќе се елиминираат досегашните недостатоци и деформации во оваа област. За таа цел треба особено:

— да се утврди диференцирано кредитирање во согласност со начелото на заемност и солидарност во зависност од приходите по член на домаќинство, со бенефицирање на работниците со пониски приходи;

— да се предвиди задолжително лично учество, со исклучок на работниците со ниски приходи;

— да се утврдат критериуми и мерила со кои ќе се оневозможи ненаменско трошење на средствата за станбена изградба, нивно користење за изградба на луксузни станбени згради и станови односно на повеќе станови во лична сопственост и за изградба на викенд-куќи и вили за одмор;

е) во политиката на станбената изградба, врз самоуправни основи и по пат на општествено договарање и самоуправно спогодување и врз начелата на заемност и солидарност, преку здружување на дел од средствата за станбена изградба да се обезбеди побрзо решавање на станбените прашања на работниците со ниски лични доходи и во ниско акумулативните гранки, дејности и работни организации;

ж) да се изгради систем на диференцирано субвенционирање на станарините според приходите по член на домаќинство;

з) да се преиспитаат прописите што се однесуваат на претпријатијата за управување и стопанисување со станбените згради и становите во општествена сопственост од аспект на нивниот статус и овластувања, а со цел да се обезбеди поголемо и непосредно учество и влијание на станарите и на општествената заедница во управувањето со станбени згради и становите и во располагањето со средствата.

10. Заради отстранување на деформациите во изградбата и користењето на деловните простории, треба да се преземат следните мерки:

а) доследно да се спроведе Законот за национализација во поглед на деловните простории и згради, изградени по неговото донесување;

б) да се оневозможи изградбата на деловни простории во лична сопственост спротивно на Законот за национализација. Во случаите кога со урбанистичкиот план е предвидено во станбени згради во лична сопственост да се градат и деловни простории, нив можат да ги градат само општините или овластени работни организации;

в) да се испита можноста за законско уредување на издавањето под наем деловните простории во лична сопственост преку работна организација, под истите услови под кои се издаваат под наем деловните простории во општествена сопственост.

11. За да се отстранат недостатоците во даночната политика и во нејзиното остварување, како и да се изгради ефикасен даночен систем, ќе треба:

а) да се преиспита целокупниот систем на оданочување на граѓаните за да се утврдат решенија кои одговараат на сегашните општествени односи и со кои ќе се оневозможи создавањето на општествено неоправдани социјални разлики;

б) Извршниот совет, во соработка со надлежните сојузни органи и со соодветните органи на републиките и покраините, да покрене иницијатива за воведување на евиденција на недвижниот имот и на приходите на граѓаните спрема местото на живеење, односно во органот или организацијата во која е вработен даночниот обврзник;

в) да се врши реално утврдување на основата за оданочување на занаетчиите, превозниците, земјоделците и другите лица што вршат приватна дејност;

г) да се обезбеди ефикасно спроведување на прописите за оданочување на граѓаните, а посебно на нивниот вкупен приход и повикување на одговорност на сите лица што ги повредиле тие прописи;

д) испитувањето на потеклото на имотот со сите негови последици треба да претставува редовна функција на надлежните органи и не смее да има карактер на кампања или посебен однос спрема одделни личности. Во таа смисла ова испитување треба да се врши во однос на сите граѓани за кои постои основано сомневање дека ги прикривале приходите или на друг незаконски начин спечалиле имот.

12. Во областа на образованието и воспитувањето, со цел да се создадат еднакви услови за воспитување и школување на сите лица и младинци и за изразување на индивидуалните способности без оглед на нивната материјална положба, неопходно е:

а) со мерките на развојната општествено-економска политика и со други мерки да се создаваат можности за што подоследно и поцелосно остварување на уставната обврска на Републиката да се грижи за изедначување на условите за образование во сите подрачја;

б) да престане незаконското наплатување на „школарина“ и другите давачки од таков вид за упис и школување во средните училишта и во училиштата за квалификувани работници, како и да се преиспитаат основаноста и височината на таксите за полагање на вонредни и приватни испити во сите видови училишта;

в) да се испитаат можностите за поевтинување на учебниците и учебните помагала, како и да се пристапи кон обезбедување бесплатни учебници преку формирање на училишни фондови на книги што би ги користеле, пред сè, децата од семејствата со ниски приходи;

г) да се изгради систем на кредитирање и стипендирање на учениците од средните училишта што ќе овозможува редовно школување под исти услови во поглед на успехот на децата што потекнуваат од семејства со ниски приходи;

д) да се внесат измени во системот на стипендирање и кредитирање на студентите, така што

условите за добивање на кредит односно стипендија да се диференцираат на начин кој ќе обезбеди зголемување на бројот на студентите од работничките семејства со ниски приходи, што ги исполнуваат условите во поглед на успехот.

Покрај тоа, за да се спречат појавите на злоупотреби и деформации во доделувањето на стипендии од страна на одделни работни организации, треба со општествени договори и самоуправни спогодби да се обединат средствата за оваа намена во општината и од нив да се доделуваат стипендии под еднакви услови и критериуми, во согласност со потребите од кадри на органите и организациите;

д) постојано да се посветува грижа за обезбедување средства за натамошно подигање на ученичкиот и студентскиот стандард, односно за изградба и опремување на ученички и студентски домови;

е) системот на прием на ученици и студенти во домовите треба да обезбеди, при еднакви услови во поглед на успехот, првенствено право на учениците и студентите од семејствата со ниски приходи;

ж) да се пристапи кон разгледување на можностите и условите за дисперзија на високошколските установи во поголемите градски центри во Републиката.

13. Во областа на детската и здравствената заштита, пензиското и инвалидското осигурување, неопходно е да се преземат следните мерки:

а) во областа на детската заштита сите општествени фактори треба да вложуваат напори и да преземаат мерки за елиминирање на сите видови диференцирање на децата по основ на нивната социјална структура и материјалните можности на нивните родители. За таа цел, врз начелата на заемност и солидарност, треба да се изнајдат и да се искористат можности за поуспешен развој на сите форми на детската заштита, за изградба на нови и проширување на постојните објекти за дневен престој, исхрана и рекреација на децата, за изедначување на условите за користење на објектите за детска заштита од сите деца преку диференцирано учество на родителите во трошоците за нивното користење односно преку создавање на можности за бесплатно користење на овие објекти од деца чии родители имаат многу ниски приходи по член на семејството. Исто така, треба да се вложуваат постојани напори и да се создаваат материјални услови за усогласување на детскиот додаток со трошоците на животот;

б) во областа на здравствената заштита нужно е да се вложуваат натамошни напори за порамномерен развој на мрежата на здравствените установи во сите подрачја на Републиката, како и да се поддржуваат и поттикнуваат процесите на интеграција на здравствените установи, заради создавање на услови за поефикасна и поквалитетна здравствена заштита на населението;

в) во областа на пензиското и инвалидското осигурување треба да се создаваат услови и да се преземаат мерки за зголемување на најниските пензии и инвалиднини на ниво што ќе ја гарантира социјалната сигурност и стабилност на корисниците на такви пензии и инвалиднини. Исто така, треба да се вложуваат напори за поголемо стимулирање на работните организации и органите за вработување на инвалидизирани лица;

г) во областа на социјалната заштита да се настојува да се подобри материјалната егзистенција на лицата неспособни за работа и материјално обезбедени.

14. Со мерките на економската политика треба да се обезбедуваат услови за подинамичен и економски оправдан пораст на вработеноста и за постојано ублажување на безработноста, која е еден од значајните извори на социјалните разлики.

Во оваа област треба, исто така, преку склучување и доследно спроведување на општествени

договори, да се утврдат критериуми со кои ќе се обезбеди приоритетот при еднакви услови на работници од семејства без приходи или со ниски приходи, како и критериуми за вработување во странство.

Со оглед на тоа што определени социјални проблеми во Републиката настануваат поради брзите процеси на миграција на населението од село во град, неопходно е поактивна политика во областа на земјоделството во поглед на подобрувањето на општите услови за живеење, цените на земјоделските производи, даночната политика, развојот на здравствените и образовните институции и друго, заради смирување на процесите на миграцијата и нивно сведување во рамките на реалните можности на заедницата да обезбеди услови за вработување и живеење во градовите.

Органите на управување, државните органи и општествено-политичките организации треба да се залагаат најнепосредно и решително за доследност и законитост во спроведувањето на конкурсите, за да се отстранат сите деформации и во случаите кога се покриваат со формално законско постапување. Покрај тоа, со соодветните прописи треба да се утврдат соодветни санкции против прекршителите што не ги почитуваат прописите за конкурсите и да се обезбеди нивно доследно применување.

Надлежните органи на работните организации и на општествено-политичките заедници да обезбедат доследна примена на Законот за примање приправници.

Да се проучи материјалната положба на времено невработените и да се испита можноста за зголемување на висината на паричниот надомест на лицата кои имаат право на таков надоместок.

15. Органите на управувањето, државните органи и општествено-политичките организации треба да преземат мерки за сменување на лица што се осудувани за кривични дела од користољубие и за кривични дела против народот и државата, кои заземаат раководни положаи или работни места што можат да ги искористат за вршење на исти или слични кривични дела, односно да дејствуваат против интересите и безбедноста на општествената заедница, како и да го спречуваат постапувањето на овие лица на такви положаи односно работни места.

III

Им се дава задача на републичките органи на управата да ги преиспитаат сите закони и други прописи кои содржат одредби што можат да условат настанување на општествено неоправдани социјални разлики и да предложат решенија со кои ќе се отстранат празнините и недоследностите во нив.

Републичките органи на управата при изготвувањето на предлозите на законите и Извршниот совет при нивното утврдување треба да предлагаат решенија што ќе го спречуваат настанувањето на општествено неоправдани социјални разлики и што ќе обезбедуваат доследно реализирање на начелата на заемност и солидарност.

Извршниот совет ќе ја усогласува работата на органите и во овој поглед.

На ист начин треба да постапат општините и работните организации со своите постојни прописи односно општи акти, како и при донесувањето на нови прописи односно општи акти.

IV

Органите на управата, јавните обвинителства и привобранителства, судовите, даночните, инспекциските и другите овластени органи и служби се должни, секој во рамките на својот делокруг, во сообразност со оваа Резолуција и со Акционата програма на Извршниот совет, најенергично да дејствуваат заради остварување на оној дел од

своите функции што придонесува за ефикасното спречување и отстранување на причините и појавите на општествено-неоправданите социјални разлики.

Надлежните органи се должни неодојно и ефикасно да покренат постапка и да ја утврдат одговорноста на сите носители на деформации и повреди на законите и другите прописи кои имаат обележја на стопански криминал, стопански престап или прекршок. Се задолжува Републичкиот секретаријат за правосудство да го известува Собранието за активностите во овој поглед.

Овие органи се должни енергично да се спротивставуваат на сите обиди на спречување или недозволено мешање во работата на инспекциските органи, органите на прогонот и правосудните органи, како и да преземаат енергични мерки против носителите на таквите појави.

На одговорност треба да се повикуваат и лицата што работат во овие органи кои не ги спроведуваат доследно прописите или кои не ја вршат својата функција во согласност со прописите.

V

Органите на управување на работните организации, самоуправните интересни заедници, на општествените фондови и на другите самоуправни организации и државните органи треба да преземат непосредни акции за утврдување на причините за општествено неоправданите социјални разлики и да утврдат мерки за нивно отстранување, како и за повикување на општествена, морална и кривична одговорност на носителите на појавите преку кои се изразуваат овие разлики.

Мерки за спречување и сузбивање на овие разлики и на сите други видови злоупотреби на општествените средства, како и против носителите на овие појави, се должни во прв ред да преземаат раководните лица во овие органи и организации.

Органите на управувањето и другите надлежни органи треба да ги повикуваат на одговорност раководните лица што дозволиле во организациите односно во органите со кои раководат да се вршат незаконски и антисоцијалистички дејанија поради несовесно вршење на својата должност, иако не биле непосредно вмешани во тоа.

Општинските собранија и нивните органи треба непосредно да се ангажираат во отстранувањето и спречувањето на злоупотребите од секаков вид и на негативните појави, како и да покренуваат иницијативи за повикување на одговорност, вклучувајќи го и сменувањето од функцијата, на нивните носители.

Органите на управувањето треба да преземат посебни мерки за зајакнување на внатрешната контрола и тоа како преку обратување на посебни органи, така и преку ангажирање на секој член на работната заедница во вршењето на внатрешната контрола.

VI

Извршниот совет и општинските собранија ќе преземат неопходни мерки за организационо, кадровско и стручно зајакнување на инспекциските и другите служби на контрола, надзор и прогон и ќе им обезбедат услови за ефикасно, навремено и експедитивно вршење на нивните надлежности.

VII

Извршниот совет до крајот на септември 1972 година да донесе акциона програма со која ќе ги утврди непосредните и долгорочните задачи на републичките органи на управата во остварувањето на оваа резолуција, како и акциите што тој ќе ги преземе за спречување и отстранување на општествено неоправданите социјални разлики.

VIII

Собранието смета дека отстранувањето на општествено неоправданите социјални разлики како трајна компонента на социјалистичките општествени односи и на оваа резолуција ќе бидат успешно остварувани со јакнење на самоуправувањето во сите сфери на општествениот живот и со неговото ефикасно остварување; со јакнење и остварување на одговорноста на сите носители на општествени функции; со заедничка акција на сите државни и самоуправни органи и организации општествени сили, како и со непосредно учество и ангажирање на работните луѓе и граѓаните.

Собранието укажува дека е неопходна цврста решеност на општеството во целина да се фати во костец со сите појави кои го деградираат системот и го попречуваат позабрзаниот развој на самоуправните социјалистички односи. Поради тоа, Собранието смета дека интервенцијата на субјективните организирани сили не само што не претставува недозволено мешање во дејствувањето на организите и организациите, туку значи општествена неопходност и ефикасно остварување на нивните функции. Исто така и мерките на државните органи и нивните акции во оваа област не значат суспендирање на самоуправувањето како систем, туку се придонес во неговото потврдување и јакнење, зашто го ослободува од оние манифестации што го деформираат.

Собранието смета дека само со мерките што се во негова надлежност и во надлежност на Извршниот совет и на другите републички органи не можат да се обезбедат целосни резултати во спречувањето и отстранувањето на причините и изворите на општествено неоправданите социјални разлики и последиците од нив. Поради тоа, Собранието ги поддржува напорите на сите општествено-политички фактори во Републиката во преземањето на акциите и спроведувањето на мерките што се насочени кон спречување на настанувањето и отстранувањето на општествено неоправданите социјални разлики.

Со оглед на тоа што успешното остварување на оваа задача претпоставува преземање на многу мерки што се во надлежност на општините, организациите на здружениот труд и нивните асоцијации, интересните заедници и другите организации и органи, Собранието смета дека е неопходно да се обезбеди координирана активност на сите надлежни и заинтересирани органи и организации заради усогласување на ставовите и заедничко преземање на мерки и активности.

Собранието смета дека е неопходно општинските собранија, организациите на здружен труд и другите самоуправни организации да донесат свои програми за спречување и отстранување на општествено неоправданите социјални разлики.

IX

Извршниот совет ќе го следи остварувањето на оваа резолуција и ќе го известува Собранието за резултатите од нејзиното спроведување.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-1835
12 јули 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

270.

Врз основа на член 1 од Законот за утврдување на износот на девизите за потребите на републиките и автономните покраини во 1972 година („Службен лист на СФРЈ, бр. 25/72), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 10 и 11 јули 1972 година и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 10 јули 1972 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАСПОРЕД НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1972 ГОДИНА

1. Девизите за потребите на Социјалистичка Република Македонија во 1972 година, утврдени согласно со Законот за утврдување на износот на девизите за потребите на републиките и автономните покраини во 1972 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72), и точка 2 од Одлуката за распоредот на девизите утврдени за потребите на Федерацијата за 1972 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/71), во вкупен износ од 36.473.900 динари, ќе се користат за стоковни и нестоковни плаќања за потребите на републичките органи, општинските собранија, установите, општествените организации и граѓанските правни лица, и тоа:

- за стоковни плаќања во износ од 29.475.000 дин.
- за нестоковни плаќања во износ од 6.150.000 дин.
- за намиравање на непредвидени и недоволно предвидени расходи (резерва) во износ од 848.900 дин.

Износите на девизите доделени на одделни корисници се утврдени со посебен распоред, кој е составен дел на оваа одлука.

2. За користењето на средствата од резервата одлучува Извршниот совет. Извршниот совет може да му го пренесе правото за располагање со резервата до висина од 8.000 динари на Републичкиот секретаријат за финансии.

3. Од вкупниот износ на девизите, утврдени со точка 1 од оваа одлука може да се користат 72 отсто во девизи кои се од значење за одржување на ликвидноста на меѓународните плаќања, а 28 отсто во други девизи.

Извршниот совет може, придржувајќи се за соодносот од претходниот став, да одобрува користење на девизите на одделни корисници и во сооднос поинаков од односот определен во став 1 на оваа точка.

4. Се овластува Извршниот совет да врши пренесување на распределените износи на девизи во резервата, по претходно прибавена согласност од корисниците, доколку не ќе можат да ги искористат распределените девизни средства според оваа одлука.

5. Извршниот совет на СРМ, на Собранието на Социјалистичка Република Македонија ќе му поднесе извештај за користењето на девизите според оваа одлука до 30 април 1973 година.

6. Утврдениот износ на девизите, според оваа одлука, на Универзитетот во Скопје, ќе го распореди по факултети Универзитетот во Скопје.

7. Износите на девизите што се искористени во 1972 година до донесувањето на оваа одлука се засметуваат во износите на одделни корисници утврдени со посебниот распоред.

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1972 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 03—1805
12 јули 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

РАСПОРЕД НА ДЕВИЗИТЕ ЗА 1972 ГОДИНА НА ОДДЕЛНИ КОРИСНИЦИ

Р. бр.	КОРИСНИК	Износ во динари по курс 1 САД \$= 17 дин.	
1	2	3	
1.	Собрание на СР Македонија		
	— стоковни плаќања	500.000	
	— нестоковни плаќања	100.000	600.000
2.	Извршен совет		
	— стоковни плаќања	300.000	
	— нестоковни плаќања	100.000	400.000
3.	Македонска академија на науките и уметностите		
	— стоковни плаќања	30.000	
	— нестоковни плаќања	40.000	70.000
4.	Републички секретаријат за образование и наука		
	— нестоковни плаќања		190.000
5.	Републички секретаријат за култура		
	— нестоковни плаќања		200.000
6.	Републички секретаријат за внатрешни работи		
	— стоковни плаќања	4.300.000	
	— нестоковни плаќања	200.000	4.500.000
7.	Републички секретаријат за здравство и социјална политика		
	— стоковни плаќања	400.000	
	— нестоковни плаќања	100.000	500.000
8.	Републички секретаријат за индустрија и трговија		
	— нестоковни плаќања		30.000
9.	Републички секретаријат за земјоделство и шумарство		
	— стоковни плаќања	25.000	
	— нестоковни плаќања	30.000	55.000
10.	Републички секретаријат за економски односи со странство		
	— нестоковни плаќања		45.000
11.	Секретаријат за односи со странство		
	— нестоковни плаќања		30.000
12.	Републички хидрометеоролошки завод		
	— стоковни плаќања	500.000	
	— нестоковни плаќања	20.000	520.000
13.	Републички завод за статистика		
	— стоковни плаќања		100.000
14.	Републичка геодетска управа		
	— стоковни плаќања	1.300.000	
	— нестоковни плаќања	30.000	1.330.000
15.	Републичка комисија за културни врски со странство		
	— нестоковни плаќања		600.000
16.	Републички фонд за научно истражувачка работа		
	— стоковни плаќања	1.300.000	
	— нестоковни плаќања	700.000	2.000.000
17.	Универзитет „Кирил и Методи“ — Скопје		
	— стоковни плаќања	4.250.000	
	— нестоковни плаќања	250.000	4.500.000
18.	Народна и универзитетска библиотека		
	— стоковни плаќања	550.000	
	— нестоковни плаќања	35.000	585.000
19.	Архив на Македонија		
	— стоковни плаќања	20.000	
	— нестоковни плаќања	50.000	70.000

1	2	3
20.	Македонски народен театар — стоковни плаќања	4.800.000
21.	Радио-телевизија-Скопје — стоковни плаќања — нестоковни плаќања	8.500.000 1.000.000
22.	Новинско-издавачко претпријатие „Нова Македонија“ — нестоковни плаќања	1.000.000
23.	Републичка комисија за верски прашања — нестоковни плаќања	350.000
24.	Собрание на град Скопје — стоковни плаќања — нестоковни плаќања	290.000 200.000
25.	Служба на општественото книговодство — централа во Скопје — стоковни плаќања — нестоковни плаќања	1.000.000 80.000
26.	Заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија — нестоковни плаќања — лекување	500.000
27.	Стопанска комора на СРМ — нестоковни плаќања	100.000
28.	Стрелачки сојуз на Македонија — стоковни плаќања	200.000
29.	Сојуз на радиоаматерите на Македонија — стоковни плаќања	150.000
30.	Сојуз на организациите за физичка култура на Македонија — нестоковни плаќања	100.000
31.	Хидро-биолошки завод — Охрид — стоковни плаќања — нестоковни плаќања	80.000 20.000
32.	Центар за примена на радио-изотопи во стопанството на СР Македонија — стоковни плаќања	480.000
33.	Дирекција за координација за интегрален развој на сливот на реката „Вардар“ — нестоковни плаќања	50.000
34.	Републички фонд за заштита од градобијност — стоковни плаќања	400.000
35.	За непредвидени и недоволно предвидени расходи — резерва	848.900

271.

Врз основа на член 12 од Законот за високото школство на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 10 и 11 јули 1972 година, и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 10 јули 1972 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ВИШАТА УГОСТИТЕЛСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА — ОХРИД****I**

Се потврдува Статутот на Вишата угостителско-туристичка школа — Охрид, што го донесе Советот на Вишата угостителско-туристичка школа — Охрид на седницата одржана на 12. V. 1972 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 03-1769
12 јули 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

272.

Врз основа на член 12 од Законот за високото школство на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 10 и 11 јули 1972 година, и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 10 јули 1972 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ****I**

Се потврдува Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Филозофскиот факултет во Скопје, што ја донесе Советот на Факултетот на седницата одржана на 25. I. 1972 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 03-1767
12 јули 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

273.

Врз основа на член 15 од Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 9/67), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 10 и 11 јули 1972 година, и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 10 јули 1972 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА СТУДИИ И ПРОЕКТИРАЊЕ ПРИ АРХИТЕКТОНСКО-ГРАДЕЖНИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ****I**

Се потврдува Статутот на Заводот за студии и проектирање при Архитектонско-градежниот факултет што го донесе Советот на Заводот за студии и проектирање на седницата одржана на 28. VI. 1971 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 03-1766
12 јули 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

274.

Врз основа на член 15 од Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 9/67), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 10 и 11 јули 1972 година, и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 10 јули 1972 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА РИБАРСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА — СКОПЈЕ

I

Се потврдува Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Заводот за рибарство на Социјалистичка Република Македонија што ја донесе Работната заедница на Заводот за рибарство на седницата одржана на 23. XII. 1971 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 03-1768
12 јули 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

275.

Врз основа на член 44 од Законот за високото школство на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65), Собранието на СР Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 10 и 11 јули 1972 година, и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 10 и 11 јули 1972 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ВИШАТА ТЕХНИЧКА ШКОЛА — БИТОЛА

I

Се потврдува Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Вишата техничка школа — Битола, што ја донесе Советот на школата на својата седница одржана на 9. VI. 1972 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 03-1818
12 јули 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

276.

Врз основа на член 7 став 3, член 10 став 2 и член 11 од Законот за надоместоците на личните доходи и трошоците на пратениците и функционерите што ги избира и именува Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 17/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 10 и 11 јули 1972 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 10 и 11 јули 1972 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ И ТРОШОЦИТЕ НА ПРАТЕНИЦИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА И ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Точка 1 од Одлуката за утврдување височината на надоместоците на личните доходи и трошоците на пратениците и функционерите што ги избира и именува Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 20/70), се менува и гласи:

„На пратеникот од член 2 став 2 од Законот за надоместоците на личните доходи и трошоците на пратениците и на функционерите што ги избира и именува Собранието на Социјалистичка Република Македонија (Законот), чиј надоместок на личниот доход, утврден според член 7 став 1 и 2 од Законот, изнесува помалку од износот пропишан со оваа одлука, му припаѓа надоместок на личниот доход во месечен износ од 2.800 динари“.

2. Во точка II под точка 2, алинеја 4 се менува и гласи:

— судиите на Врховниот суд на Македонија и судиите на Вишиот стопански суд во Скопје — 3.839 динари“.

Во подточка 3, алинеја 3 се менува и гласи:

„— замениците на републичките секретари, секретарите на соборите и секретарите на комисиите на Собранието и на републичките комисији што на таа функција ги избира и именува Собранието 3.839 динари“.

3. Износите од точка I и II од оваа одлука се менуваат во согласност со Одлуката за усогласување на надоместоците што секоја година ја донесува Административната комисија согласно точка IV став 3 од Одлуката за утврдување височината на надоместоците на личните доходи и трошоците на пратениците и функционерите што ги избира и именува Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1972 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 03-1824
12 јули 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

277.

Врз основа на член 119 и 123 од Деловникот на Просветно-културниот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Просветно-културниот собор на седницата, одржана на 10. VII. 1972 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА ПОСТОЈАНИТЕ ОДБОРИ И КОМИСИИ НА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. Во Одлуката за избор на претседатели и членови на постојаните одбори и комисији на Просветно-културниот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 16/70 и 20/71), во точка I под 4 на местото на Анте Поповски се избира Киро Кулевски.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 03—1774
11 јули 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ.
Никола Минчев, с. р.

278.

Врз основа на член 12 став 1, а во врска со член 23 точка 5 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 4/69), Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 10 и 11 јули 1972 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ПРАТЕНИЧКИ МАНДАТ НА ПРАТЕНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се утврдува дека на Азем Зулфиќари, пратеник на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, избран во Изборната единица Гостивар III, му престанува пратеничкиот мандат поради тоа што е назначен за вонреден и ополномоштен амбасадор на СФРЈ во Бурманската Унија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 03—1771
12 јули 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ.
Никола Минчев, с. р.

279.

Врз основа на член 12 став 1, а во врска со член 23 точка 5 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 4/69), Републичкиот собор на Собранието на СРМ, на седницата одржана на 10 и 11 јули 1972 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ПРАТЕНИЧКИ МАНДАТ НА ПРАТЕНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се утврдува дека на Добрин Глигоров, пратеник на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, избран во Изборната единица Струмица III, му престанува пратеничкиот мандат поради тоа што е именуван за старешина на Органот за внатрешни работи на Собранието на општината Струмица.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03—1770
12 јули 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ.
Никола Минчев, с. р.

280.

Врз основа на точка 3 став 2 од Одлуката за образување на Правниот совет („Службен весник на СРМ“, бр. 4/68), Собранието на СРМ, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 10 и 11 јули 1972 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 10 и 11 јули 1972 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ПРАВНИОТ СОВЕТ

1. Се разрешуваат:

а) д-р Александар Христов, претседател на Правниот совет, и

б) членовите на Правниот совет:

— Атанас Атанасовски, д-р Борис Благоев, д-р Бранко Зеленков, Боро Чакар, Васко Мисајловски, Ванчо Проевски, Димитар Бошевски, Ѓорѓи Мицев, Ѓорѓи Цаца, Мугбил Бејзат, Никола Беака, Осман Мифтари, д-р Стефан Ѓоревски, д-р Срезо Срезовски, Стеван Бошњаковски и д-р Тодор Цунов.

2. Се именуваат:

а) за претседател на Правниот совет Јован Дуковски;

б) за членови на Правниот совет:

— Славе Петровски, судија на Врховниот суд на Македонија;

— м-р Александар Николовски, заменик на секретарот на Собранието на Скопје;

— Васил Папастиев, заменик на републичкиот јавен правобранител во Скопје;

— Сотир Главинче, претседател на Управниот одбор на Адвокатската комора на Македонија;

— д-р Миле Хаџивасилев, редовен професор на Правниот факултет — Скопје;

— д-р Иво Пухан, редовен професор на Правниот факултет — Скопје.

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 03—1833
12 јули 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ.
Никола Минчев, с. р.

281.

Врз основа на точка 3 став 2 од Одлуката за образување на Економскиот совет („Службен весник на СРМ“, бр. 4/68), Собранието на СРМ, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 10 и 11 јули 1972 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 10 и 11 јули 1972 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ЕКОНОМСКИОТ СОВЕТ

1. Се разрешуваат:

а) Круме Михајлов, претседател на Економскиот совет; и

б) членовите на Економскиот совет:

— д-р Александар Курчиев, Атанас Капујани, Андон Макрадули, Ванде Вандевски, Душко Велковиќ, Дургут Един, Ефтим Бојациев, д-р Јован Стојановски, Кочо Адимитревски, Коле Адамов, Милан Гурковиќ, д-р Никола Клусев, Перо Ивановски, Стојан Андонов, Стојан Маткалиев и Тодор Галев.

2. Се именуваат:

а) за претседател на Економскиот совет — д-р Јован Стојановски, редовен професор на Економскиот факултет — Скопје;

б) за членови на Економскиот совет:

— Никола Клусев, вонреден професор на Економскиот факултет — Скопје;

— д-р Панче Кировски, редовен професор на Економскиот факултет;

— д-р Тодор Галев, редовен професор на Земјоделско-шумарскиот факултет — Скопје;

— д-р Синиша Спасов, виши предавач на Економскиот факултет — Скопје;

— Благоја Старковски, инж. во Економскиот институт — Скопје;

— Милевски Александар, виши предавач на Економскиот факултет во Скопје;

— Кадрију Тахир, сојузен пратеник;

— Нурединовски Мемед, директор на општокалтовскиот сектор при Градежното претпријатие „Гранит“ — Скопје;

— Велимир Гиновски, генерален директор на „Југохром“ — Тетово;

— Милисав Маневски, генерален директор на „Чик“ Куманово;

— Славе Атанасовски, претседател на Општинското собрание — Делчево;

— м-р Велко Стојчев, директор на дирекција во Стопанската банка — Скопје;

— Душко Велковиќ, општествено-политички работник во ЦК СКМ;

— Поповски Љупчо, заменик директор на „Црн Бор“ — Прилеп;

— Воро Пекевски, директор на Републичкиот завод за статистика, и

— Аритон Живко, предавач на Економскиот факултет во Скопје.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 03—1834

12 јули 1972 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

282.

Врз основа на член 275, став 4 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 10 и 11 јули 1972 година и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 10 јули 1972 година, донесе

ЗАКЛУЧОЦИ

ЗА ОСТВАРЕНИТЕ СТОПАНСКИ ДВИЖЕЊА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ—МАЈ 1972 ГОДИНА

I

1. Во првите месеци од оваа година е постигнат натамошен развој на стопанската активност и се остварени определени позитивни резултати во реализација на стабилизационата политика.

Според остварените резултати во изминатите пет месеци производството и услугите се движат на повисоко ниво и со динамика што е предвидена со економската политика за оваа година. На овој начин е одржан предвидениот континуитет на релативно динамичен развој на производството и е создадена основа која овозможува успешно остварување на задачите на економската политика во областа на материјалното производство и општиот развој на Републиката до крајот на годината.

Индустриското производство е зголемено за 9,6 отсто во однос на истиот период од минатата година и во голема мера влијаеше врз остварениот релативно динамичен развој на вкупното производство во Републиката. Во оваа стопанска област со исклучок на производството на електрична енергија, во сите други гранки на индустријата е остварено повисоко ниво на производство. При тоа, во повеќе индустриски гранки интензитетот на порастот на производството е во рамките на предвидувањата или е со нешто повисока динамика.

Пораст на стопанската активност е остварен и во другите области на стопанството.

Положбата во областа на земјоделството, исто така, е релативно повољна и постојат реални услови да се постигнат добри резултати.

2. Инвестиционите вложувања во основни фондови по бавната динамика во првото тримесечје од оваа година бележат позначајно раздвижување во последните два месеца.

3. Со развојот на производството е остварен и натамошен пораст на вработеноста. Овој пораст е над очекуваниот за оваа година, но тоа доведе и до поумерен пораст на продуктивноста на трудот. Истовремено е запазен континуитетот на вработување на приправници и е смирен интензитетот на временото вработување во странство.

4. Извозот на стоки е зголемен за 28,1 отсто, додека увозот на стоки е намален за 20,4 отсто. Истовремено, е остварено и значајно зголемување на нестоковните приходи. Остварениот пораст на извозот на стоки и услуги е значително поинтензивен од предвидениот за оваа година и од порастот на производството.

Со остварените резултати во стоковната размена доаѓа до осетно подобрување на односите меѓу извозот и увозот со што во овој период успешно се остварува една од значајните задачи на развојот во оваа година.

5. На планот на реализацијата на политиката за стабилизација се постигнати позитивни резултати, пред сè, во одржувањето на порастот на цените во предвидените рамки и во одржувањето на порастот на личните доходи по вработен во рамките на предвидувањата.

Под влијание на преземените мерки, цените во првите месеци од оваа година покажуваат ре-

лативно умерени поместувања во однос на состојбата од кон крајот на минатата година и, главно, се движат во рамките на предвидениот пораст.

Просечните номинални нето-лични доходи по вработен се зголемени за околу 10 отсто во однос на просекот од претходната година, при што реалниот пораст на личните доходи е понизок за околу 1 отсто.

Во сферата на формирањето на средства за потрошувачка и натаму се присутни тенденции на релативно висок пораст.

Паричните примања на населението се високи и покрај тоа што во последните два месеца се манифестира определено смирување. Нивото на паричните средства, земено во целина, се формира со поинтензивна динамика од очекувањата за оваа година.

Приливот на средствата на буџетите и фондовите на општествено-политичките заедници, самоуправните интересни заедници и другите општествени фондови, исто така, се остварува со осетно повисок интензитет на пораст од претпоставениот.

6. Покрај тоа што во изминатиот период е остварен динамичен пораст на производството, тоа по обем, а особено по структура, не беше доволно да ја следи динамиката на порастот на побарувачката. За ова определено влијание има и намалениот увоз на стоки.

Интензитетот на порастот на издавањата на населението за набавка на стоки е подинамичен од вкупните парични примања на населението што посредно укажува дека притисокот врз набавката на стоки е поддржуван со трошење и на дел од паричните резерви.

За пазарот во овој период се карактеристични недоволната снабденост, појавата на задржување на продажбата и другите појави што произлегуваат од замрзнувањето на цените и кои доведуваат до недостиг и десортираност на некои стоки.

7. Расходите на општествено-политичките заедници се остваруваат во предвидените рамки Меѓутоа, движењето на расходите на другите подрачја од општата потрошувачка (образование, здравство и другите општествени дејности) се остварува со позабрзана динамика од претпоставената.

8. Во развојот на производството, и покрај повољните резултати, некои нерешени проблеми можат да имаат исповолен одраз врз натамошните движења.

Снабденоста на индустријата со сировини и репроматеријали во почетокот на оваа година во глобал беше задоволителна. Ова во значителна мера беше резултат и на високиот увоз на репроматеријали во минатата година. Меѓутоа, во последните месеци нивото на залихите на сировини и репроматеријали е во постојано намалување и доколку оваа тенденција продолжи, може да создаде проблеми и во реализацијата на порастот на производството.

Стопанството во оваа година стартуваше со доста повољни деловни и материјално-финансиски резултати. Меѓутоа, поради високата меѓусебна задолженост, и покрај зголемувањето на обемот на вкупните кредити за обртни средства, положбата со ликвидноста на стопанството и банките не е битно подобрена.

9. Во овој период постојано се вложувани напори за отстранување на проблемите сврзани со диспаритетот на цените на одделни производи и неутрализирање на негативните ефекти од промената на паритетот на динарот. Во врска со ова, а во сообразност со усвоената политика на цени за оваа година, Извршниот совет активно се залагаше за донесување на адекватни решенија во корекцијата на цените на земјоделските производи опфатени со режимот на заштитните цени и со спроведувањето на корекција на цените на индустријските производи, посебно во оние грани кои не беа во можност да ги поднесат извршените додатни оптоварувања, како што се текстилната индустрија, индустријата на кожи, одделните про-

изводи на црната и обоената металургија и хемиската индустрија.

Во овој период се подготвени и донесени повеќе законски и други нормативни акти сврзани со реализацијата на целите и задачите на Општествениот план и тековната економска политика и новите пренесени надлежности на Републиката

II

1. За остварување на целите и задачите на економската политика, утврдени за 1972 година, во наредните месеци треба да продолжат напорите за поддржување на позитивните тенденции во развојот на производството и надворешно-трговската размена и да се обезбеди забрзано надминување на присутните проблеми сврзани со стабилноста на пазарот и со неликвидноста во стопанството.

Напорите во овој правец ќе претставуваат натамошно ефикасно спроведување на насоките и мерките на Резолуцијата на Собранието за економската политика во 1972 година. Тоа треба да претставува и основен правец на дејствување на Извршниот совет и сите други самоуправни субјекти во спроведувањето на утврдената развојна политика.

2. Одржувањето на интензивен пораст на производството во наредните месеци за нашата Република и натаму ќе биде актуелно и ќе претставува непосредна задача на стопанството и другите фактори на активноста во спроведувањето на економската политика за оваа година.

Во врска со ова од особено значење е да се обезбеди континуитетот на редовно снабдување со сировини, репродукциони материјали и електрична енергија и да се обезбеди редовно вклучување на производството предвидено врз инвестициите во тек што треба да се активираат во оваа година.

3. Во наредните месеци ќе треба да се вложуваат напори за постигнување максимална рационализација во производството и покачување на продуктивноста на трудот, со цел да се изврши покривање на повисоките трошоци што ќе се јават со покачување на цените на електричната енергија, превозот на стоки по железницата, вештачките ѓубрива и на други производи и услуги со пошироко влијание врз трошоците во работењето. На тој начин треба да се одржи конкурентната способност на стопанството и да се обезбеди натамошен стопански развој.

4. За успешно остварување на задачите во сферата на производството од особено значење ќе биде да се одржат и позитивните тенденции во извозот. Оттаму, и во наредните месеци извозот треба да биде поддржуван со задржување на сите досега применувани стимулативни мерки.

Истовремено ќе треба да се согледа поставеноста и организационата состојба на надворешно-трговската мрежа во Републиката и во странство со цел таа да се рационализира и овозможи поефикасно и координирано дејствување на надворешните пазари.

5. Со оглед на високото ниво на средствата што се формираат кај населението и кај општествено-политичките и самоуправните интересни заедници, ќе биде потребно натамошно доследно спроведување на мерките на стабилизационата политика во правец на ограничување на релативно прекумерната потрошувачка како и ригорозно одржување на инвестициите во рамките на расположивите средства.

Потребно е да се преземат и мерки кои ќе придонесат за одлагање на трошењето на дел од паричните средства на населението. Во оваа насока треба да се дејствува особено преку стимулативни и други форми за позасилено штедење, преку забрзана наплата на фискалните давачки од населението и друго.

Истовремено, со мерките на економската политика стабилизацијата на пазарот треба да биде поддржувана и со соодветно формирање на по-

нудата, со одржување на динамичен пораст на домашното производство и преку селективен интервентен увоз на стоки.

6. Остварената динамика на порастот на општата потрошувачка, како и повисокото остварување на приходите кај сите корисници, наметнува потреба за преземање дополнителни мерки што ќе обезбедат: доследно придржување за договорената политика за одржување на општата потрошувачка во утврдените рамки; континуирано користење на вишоците за намиравање на обврските кон стопанството и Федерацијата и спроведување на политиката за определено растоварување на стопанството.

Во врска со ова неопходно е да се донесат прописи со кои корисниците на општествени средства би се обврзале на запознавање на договорените пропорции за пораст на општата потрошувачка и ќе се овозможи соодветна општествена контрола врз имобилизацијата на вишоците на приходите, односно врз нивното користење.

Имајќи го предвид сегашниот тренд на остварувањето на приходите, се препорачува општините да ги преиспитаат билансите на вкупните средства и да преземат конкретни мерки за измирување на обврските и за растоварување на стопанството.

Со намалување на придонесот од личен доход од работен однос од страна на општините, за соодветен дел ќе се намали и придонесот што и припаѓа на Републиката, за што ќе биде предложена измена на соодветниот закон.

Имајќи го предвид сегашниот тренд на остварување на приходите на фондовите на заедниците за здравствено осигурување, треба заедно со општините да се преиспита основаноста на сегашните стапки за здравствено осигурување со цел да се обезбеди сразмерно исто оптоварување на стопанството како и во минатата година.

7. Извршниот совет и натаму да се залага за доследно спроведување на договорената политика на цени.

Со оглед на досега извршените корекции во цените, во наредните месеци ќе треба крајно претпазливо и селективно да се врши натамошна корекција на цените и да не се оптоварува прометот со нови даноци и друг вид фискални давачки, освен кај производите од висок стандард.

Општинските собранија треба да се заложат порастот на цените на комуналните услуги, услугите во превозот на патници во градскиот сообраќај, станарините и закупнините строго да се движат во рамките на просекот од 8 отсто за сите такви услуги на подрачјето на општината.

Со оглед на остварениот и претпоставениот пораст на трошоците на живот и натаму треба да продолжи плаќањето на компензација на цената на лебот. Во договор со републиките и покраините, компензација на цената на лебот би требало да се врши на единствен начин и на ниво на целата земја.

Со влегувањето во сила на републичкиот Закон за општествена контрола на цените, кој е во тек на донесување, поблиску треба да се регулираат прашањата од областа на цените на производите и услугите во надлежноста на Републиката и општините. Истовремено, активно да се следат движењата и да се преземаат адекватни мерки во врска со спроведувањето на политиката на цени утврдена за оваа година.

8. Бидејќи проблемите на ликвидноста и натаму се мошне сериозни, ќе биде потребно: натамошно полно ангажирање и координирано дејствување на деловните банки и на организациите на здружен труд во доследното спроведување на мерките за намалување на меѓусебната задолженост; намиравање на обврските спрема стопанството од страна на општествено-политичките заедници и другите корисници на општествените средства.

Меѓутоа, неопходно е мерките на монетарно-кредитната политика да не ги влошуваат туку да

ги подобрат можностите за деловно и соодветно кредитирање на стопанството. Се смета дека сега преземените рестриktivни мерки во монетарно-кредитната политика се неповолни, не се адекватни на вкупните движења и не ги респектираат регионалните проблеми на стопанството. Тргувајќи од тоа Извршниот совет и неговите органи и натаму треба да настојуваат да се преиспитаат донесените мерки и да се бараат адекватни решенија.

Извршниот совет и натаму треба да инсистира на доследно применување на веќе преземените мерки и на сние што дополнително ќе бидат донесени за подобрување на ликвидноста на стопанството и на деловните банки. Опедативно да го следи спроведувањето на мултилатералната компензација и да се залага за обезбедување поголема дисциплина во наплата на побарувањата и за намиравање на обврските на општествено-политичките заедници спрема стопанството.

Деловните банки, преку својата кредитна политика, да обезбедат поголемо користење на ес-контните кредити што се одобруваат од средствата на примарната емисија, и се остваруваат преку Народната банка на Југославија и на Македонија. Во тие рамки доследно да биде поддржвано кредитирањето на намените утврдени за оваа година и надминувањето на другите проблеми особено на оние свързани со повисокиот откуп на земјоделски производи.

9. За извршување на задачите во областа на инвестиционата политика ќе биде потребно да се забрза користењето на одобрените кредити и процесот на одобрување на нови кредити.

Извршниот совет и натаму да се ангажира за побрзо решавање на проблемите околу критериумите за распределба на средствата од Сојузниот фонд за кредитирање на недоволно развиените републики и покраини и за надминување на проблемите и тешкотиите околу редовниот прилив на средствата од овој фонд.

За реализација на инвестиционата политика од значење е да се обезбеди редовна наплата на ануитетите и натаму да се одржи интензитетот за повисоки инвестициони вложувања од средствата на работните организации и да се обезбеди редовен прилив на средствата од други деловни банки и извори.

Освен тоа нужно е да се настојува за завршување на договорите за користење на странски кредити за инвестиции.

Во областа на станбено-комуналното стопанство треба да се забрза довошувањето на становите што се во граѓба. Истовремено, треба да се пристапи кон поактивно користење на извоените средства од Сојузниот фонд за кредитирање на побрзот развој на стопански недоволно развиените републики и покраини наменети за поттикнување на градбата на објекти од комуналното стопанство.

10. Во врска со прашањето на кредитирање на индивидуалните земјоделски стопанства деловните банки, со оглед на создалените предуслови, активно да започнат со кредитирањето.

11. Во идните месеци да се забрза донесувањето на одделни законски прописи што се од значење за остварување на политиката за развој во оваа и идните години, особено во врска со давањето надоместок на камата и додатна камата за определени кредити, општествената контрола на цените од интерес на Републиката и општините, ослободувањето од обврските за полагање депозит за определени нестопански инвестиции од областа на образованието, културата и социјалната дејност и други прописи.

Во врска со девизното работење да се регулира начинот за користење на девизната квота што ќе и припаѓа на Републиката од откупните девизни пратки на работниците и исељниците.

III

Овие заклучоци треба да претставуваат основа за активно и координирано дејствување на сите стопански и други субјекти во натамошното спроведување на целите и задачите утврдени во Резолуцијата за општествено-економската политика за 1972 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-1804
12 јули 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ
Никола Минчев, с. р

283.

Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 10 и 11 јули 1972 година, по претресот по Информацијата за спроведувањето на Законот за начинот на пополнување работните места со неполно работно време, врз основа на член 275 став 3 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

ЗАКЛУЧОЦИ

ВО ВРСКА СО СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА СО НЕПОЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ

Пополнувањето на работните места со неполно работно време повеќепати било предмет на расправа пред Собранието на СРМ, при што е констатирано дека поголем број работни организации, при потребата од пополнување на работни места со хонорарни работници, постапувале според одредбите на Законот.

Меѓутоа, и покрај настојувањата да се реализираат поставените цели со Законот — создавање услови за запослување на безработните лица на работни места на кои работното време е утврдено во траење помало од 42 часа неделно, како и сведување на хонорарната работа на неопходниот минимум — тие се делумно остварени.

Причините за оваа состојба, пред сè се од субјективен карактер и се огледаат во либералниот однос на одделни овластени комисији за давање согласност за вршење на хонорарна работа, донесувајќи позитивни решенија, речиси, за секое барање, како за оние со висока стручна подготовка и од дефицитарните струки, така и за работници со пониски стручни квалификации, што е спротивно на Законот. Констатирана е и тоа дека, речиси, за половината од работниците вработени на хонорарна работа работните организации не барале претходна согласност од комисиите.

Републичкиот собор во принцип не е против пополнувањето на работните места со неполно работно време во услови кога е тоа неопходно и општествено оправдано, туку е против оние појави во кои овој вид работен однос се проширил до таа мера што за одделни луѓе претставува извор за несразмерни примања, честопати без за тоа да вложиле адекватен труд. Најчесто овие појави се манифестираат на факултетите и другите високошколски установи, каде што професорите, покрај своето работно место на факултетот, вршат хонорарна работа уште на две и повеќе работни места во други институции, во исто работно време, што претставува не само повреда на одредбите на Основниот закон за работни односи, туку штетно се одразува и врз наставата. Се цени дека за ваквата состојба придонесува и начинот на фи-

нансирање на образованието. Затоа се укажува на потребата преку општествените договори и самоуправните спогодби на вработените во високошколските и научните установи, преку нивниот редовен работен однос, да им се обезбедуваат лични доходи соодветни на нивото на нивната општествена положба.

Во претресот по материјалот беше присутен и проблемот во врска со склучувањето на договор за дело и хонорарната работа на пензионирани лица, при што се констатира дека по овие односи се остваруваат доста високи примања, кои во одделни случаи не се адекватни на вложениот труд.

Со цел да се отстранат неправилностите во примената на Законот, а со тоа хонорарната работа да се сведе во општествено оправдани рамки, Републичкиот собор на Собранието на СР Македонија ги донесува следните

ЗАКЛУЧОЦИ

1. Стапката на придонесот од хонорарен личен доход да се определи во таква висина што ќе го дестимулира воведувањето на хонорарната работа.

2. Органите на самоуправавањето во организациите на здружен труд врз самоуправна основа да ги определат работните места кои можат да се вршат со хонорарна работа.

3. Вршењето на хонорарната работа да се услови со добивање согласност од органот на управување во работната организација во која работникот работи со полно работно време.

4. Исплатата на хонорарите да се врши преку организацијата каде што лицето има заснован редовен работен однос.

5. Во врска со проблемот на кршењето на одредбите на Основниот закон за работни односи во однос на постоењето на двоен работен однос во исто работно време во некои работни организации (факултети, институции и други високошколски установи), Соборот се залага надлежните органи и служби целосно да ги спроведат одредбите на Основниот закон за работни односи во смисла на тоа дека не може да постои двоен работен однос во исто работно време.

6. Се задолжуваат Републичкиот секретаријат за труд и Републичкиот секретаријат за законодавство и организација да ги преиспитаат одредбите содржани во членовите 41, 42, 43, 44, 142, 143, 144, од Основниот закон за работни односи, со кои се регулирани видовите работни односи и договорите за дело и во републичкиот закон за работни односи да се предложат соодветни решенија.

7. Со оглед на сè позачестените повреди на членовите 42 и 142 на Основниот закон за работни односи се задолжуваат инспекциите за труд и општинските органи надлежни за работите на трудот да ја засилат контролата во работните организации во однос на тоа како се спроведуваат овие законски одредби и за нивното неспроведување да преземат мерки за изрекување на определените законски санкции.

8. Се задолжува Републичкиот секретаријат за финансии, заради поголема јавност во работата, да изврши дополнување на книговодствените прописи во поглед на тоа што ќе се обезбеди посебно искажување во билансните шеми на секој вид лични примања, што истовремено ќе создаде услови и за поефикасна контрола во рамките на самата работна организација.

9. Соборот се залага да јакне соработката меѓу Универзитетот, научните институции и стопанството врз основа на однапред утврдени договорни програми.

10. Се задолжува Републиката заедница за финансирање на образованието да го преиспита начинот и критериумот на финансирање на високото школство, а посебно во делот на средствата што се издвојуваат за финансирање на дополнителната работа.

11. Потребно е високошколските установи и институти својата организациона поставеност да ја прилагодат кон современите услови и барања, за да можат успешно да одговорат на општествените задачи и на улогата за која се формирани.

12. Високошколските установи во самоуправните нормативни акти врз основа на Законот за работни односи, а зависно од специфичните услови на работата, поконкретно да го определат и дефинираат траењето на полното работно време на наставничкиот персонал.

13. Член 149 од Законот за високото школство, кој во досегашната практика создаде прилично нејасноти, бидејќи различно е толкуван во разни високошколски установи, во новиот Закон за високото школство треба да биде прецизно формулиран за да не создава можности за дилеми.

14. Службата на општественото книговодство да го следи спроведувањето на Законот за начинот на пополнување на работните места со неполно работно време.

15. Се задолжува Републичкиот секретаријат за труд во рамките на реализирањето на Програмата за законодавната функција на Републиката, да го преиспита постојниот закон за пополнување на работните места со неполно работно време.

16. Соборот укажува на потребата од поголемо ангажирање на општинските собранија во спроведувањето на одредбите на Законот за начинот на пополнување на работните места со неполно работно време, при што посебно да се настојува да се оневозможи вршењето на хонорарна работа без претходно прибавена согласност од надлежните комисији.

СОВРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-1817
12 јули 1972 година
Скопје

Претседател
на Републичкиот собор,
Крсте Марковски, с. р.

Одласен дел

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 214, страна 1, книга VII е запишано следното: Работничко-службеничката менза — Скопје на Фабриката за производство на пиво — Скопје, согласно со одлуката бр. 02-5834 од 1. X. 1971 година на работничкиот совет ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето потписниците на означената фабрика и тоа: Боро Локвенец, директор, инж. Жива Поповиќ, технички директор, Чаплевски Петар, Сарачини Хајридин и Досев Стоја.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1014 од 21. X. 1971 година. (1944)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 850, страна 485, книга IV е запишано следното: Работната единица „Инжињеринг“ на Хемиската градежна индустрија — Карловац, со седиште во Скопје, на ул. „Гоце Делчев“ бр. 25, се присоединува кон Органско-хемиската индустрија „Наум Наумовски-Борче“ — Скопје, согласно со

одлуката на работничкиот совет на Хемиско-градежната индустрија — Карловац бр. РС-ОЈ/АВ-1971 од 3. VII. 1971 година. и одлуката бр. 83 од 6. IX. 1971 година на работничкиот совет на Органско-хемиската индустрија „Наум Наумовски-Борче“ — Скопје.

По присоединувањето единицата ќе работи под фирма: Органско-хемиска индустрија „Наум Наумовски-Борче“ — Скопје — Самостојна организација на здружен труд без својство на правно лице „Инжињеринг“ — Скопје, ул. „Гоце Делчев“ бр. 25.

Предмет на работењето на организацијата е проектирање на градежни објекти; договарање и изведување на сите работи во градежните објекти и вршење услуги, како и застапување на инвеститорот при изведувањето на истите; пласирање производи посредно и непосредно за потребите на градежништвото.

Организацијата е основана со присоединувањето на работната единица „Инжињеринг“ — Скопје, на Хемиската индустрија — Карловац, кон Органско-хемиската индустрија „Наум Наумовски-Борче“ — Скопје, согласно со горенаведената одлука.

Организацијата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува инж. Несторовски Боро, раководител, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. бр. 1288, страна 57, книга VI Работната единица „Инжињеринг“ — Скопје, поради присоединување кон ОХИС.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 913 од 25. X. 1971 година. (1945)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 850, страна 485, книга IV е запишано следното: Досегашниот предмет на работа на Органско-хемиската индустрија „Наум Наумовски-Борче“ — Скопје, согласно со одлуката бр. 84 од 6. IX. 1971 година на работничкиот совет се проширува со следната споредна дејност: проектирање на градежни објекти; договарање и изведување на сите работи во градежните објекти и вршење услуги, како и застапување на инвеститорот при изведувањето на истите; пласирање производи, посредно и непосредно, за потребите на градежништвото.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 913 од 25. X. 1971 година. (1946)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1037, страна 163, книга V е запишано следното: На досегашните потписници на Производно-монтажното претпријатие „Рapid“ — Скопје, Тасевски Војислав, директор и Петровски Петар, управник на погонот за греене, согласно со одлуката бр. 2609 од 7. X. 1971 година, на работничкиот совет им престапува правото за потпишување поради разрешување од должност.

За в.д. директор на Производното монтажно претпријатие „Рapid“ — Скопје, согласно со горенаведената одлука се именува Шипинкоски Петко, кој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 1. XI. 1971 година, заедно со потписниците Штрбевска Радмила, финансиски сметководител и Трајковски Борис.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1009 од 25. X. 1971 година. (1947)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 516, страна 565, книга VI е запишано следното: Согласно со одлуката од 2. IX. 1971 година на работничкиот совет на претпријатието „Центроколонијал“ — увоз-извоз — Скопје и одлуката бр. 5717/3 од 6. X. 1971 година, на Самостојната органи-

зација на здружен труд, со својство на правно лице „Банат“ — импорт-експорт — Скопје при Земјоделско-индустрискиот комбинат „Скопско Поле“ — Скопје, Организацијата „Банат“ му ги претреступува на претпријатието „Центроколонијал“ следните продавници: бр. 29 во село Сингелик, бр. 28 на Бит Пазар, бр. 27 на ул. Пазарче Аеродром бб и бр. 5 на ул. Пазарче Аеродром, сите во Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 924 од 26. X. 1971 година. (1948)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 171, страна 22, книга VII е запишано следното: На досегашниот потписник на Стоковната куќа во Тетово, на Претпријатието „Интерпромет“ — Скопје, Аврамовски Јово, шеф на сметководството, му престанува правото за потпишување, со одлуката на работничкиот совет на Претпријатието „Интерпромет“ — Скопје — Стоковна куќа — Тетово, од одржаната седница на 11. XII. 1970 година.

За нов потписник на Стоковната куќа во Тетово, на Претпријатието „Интерпромет“ — Скопје со горецитираната одлука е назначен Бошко Билбиловски, шеф на сметководната служба, кој истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со старите регистрирани потписници и тоа: Митрушевски Благоја, економист-раководител, Спировски Јован, комерцијалист и Мисовска Марица, помошник книговодител, сметано од 1. II. 1971 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 121 од 30. IX. 1971 година. (1949)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 358, страна 231, книга II е запишано следното: Досегашната фирма на продавницата за намештај бр. 8, во Гостивар, ул. „Борис Кидрич“ — Крушевац — Продавница за намештај бр. 8 во Гостивар, согласно со одлуката бр. 92 од 8. VIII. 1971 година, на централниот работнички совет се менува и ќе гласи: Шумско-индустриски комбинат „Црвена застава“ — Крушевац — Продавница за намештај „Савремени дом“ — Гостивар.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 905 од 3. XI. 1971 година. (1969)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 363, страна 311, книга II е запишано следното: Дејноста на „Маврово“ — Претпријатието за туризам и комунални работи — Маврови Анови, согласно со одлуката бр. 735 од 22. XII. 1970 година, на советот на работната заедница, од одржаната седница на 9. XII. 1970 година, записникот, УП. 1 бр. 08-929 од 28. IX. 1970 година на Собранието на општината Гостивар — Трудовата инспекција, уверението Уп. бр. 08-929 од 28. XII. 1971 година, на Собранието на општината Гостивар — Пазаришната инспекција и решението бр. 10-929 од 28. IX. 1971 година, на Собранието на општината Гостивар — Санитарна инспекција се проширува и со промет на градежни материјали.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 522/70 од 9. XI. 1971 година. (1970)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 4, страна 127, книга I е запишано следното: Земјоделскиот комбинат „Прогрес“ — Дебар, со решението бр. 02-1373/1 од 26. IV. 1970 година, на Собранието на општината Дебар се става под присилна управа, од 1. V. 1970 година.

Присилната управа ќе трае до 30. IV. 1971 година.

Со решението бр. 02-1487/1 од 13. VII. 1971 година на Општинското собрание Дебар се продол-

жува присилната управа на Земјоделскиот комбинат „Прогрес“ — Дебар до 31. XII. 1971 година.

Се разрешува во целост одборот за присилна управа и тоа: Полумб Ализоти, претседател, Исмаилаки Мулаи и Нијази Кривца, членови.

Правата и должностите на присилната управа ќе ги врши присилниот управник.

За присилен управник на Земјоделскиот комбинат „Прогрес“ — Дебар, со горецитираното решение е назначен Газменд Ајдарага, кој истиот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со новоназначените потписници со одлуката бр. 02-609 од 25. VII. 1971 година на присилниот управник и тоа Мунир Џелили и Јашар Аме, сметано од 26. VIII. 1971 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

На досегашните потписници на Земјоделскиот комбинат „Прогрес“ — Дебар, со одлуката бр. 02-609 од 25. VII. 1971 година, на присилниот управник им престанува правото за потпишување и тоа на: Мерданоски Никола, Фејзули Идриз, Аџи Војника, Ализоти Полумб и Пашоли Ферид, сметано од 26. VIII. 1971 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 869 и 870 од 9. XI. 1971 година. (1971)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1090, страна 465, книга V е запишано следното: Досегашната фирма на Стовариштето при Издавачкото претпријатие „Веселин Маслеша“ — Сарајево, со седиште во Скопје, ул. „8 ударна бригада“ бр. 24, која гласи: Издавачко претпријатие „Веселин Маслеша“ — Сарајево — Стовариште — Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет МВ/ХМ од 29. III. 1971 година, се менува и гласи: Издавачко претпријатие „Веселин Маслеша“ — Сарајево — Деловница — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 695 од 2. XI. 1971 година. (1975)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 326, страна 291, книга II е запишано следното: Рударско-индустрискиот комбинат „Силекс“ — Кратово е конституирано на 28. IX. 1971 година, согласно со одлуката бр. 0203-1846 од 28. IX. 1971 година, на работната заедница.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 967 од 2. XI. 1971 година (1973)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 418, страна 415, книга III е запишано следното: На досегашните потписници на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Повардарие“ — Неготино и тоа: Коста Стојанов Бојковски, директор на сметководниот сектор и Тодоров Јованов Трајче, шеф на сметководството, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност, со одлуката бр. 0203-47 од 20. VII. 1971 година, на работничкиот совет од одржаната седница на 16. VIII. 1971 година.

За нов потписник на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Повардарие“ — Неготино е назначен со одлуката бр. 0203-47 од 20. VIII. 1971 година, на работничкиот совет од одржаната седница на 16. VIII. 1971 година Цветанов Паско, финансиски директор, кој истиот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со старите регистрирани потписници и тоа: Александар Мишев, в. д. главен директор и Кабранов Јованов Јордан, шеф на набавното одделение и референт по набавка, сметано од 24. VII. 1971 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 864 од 9. XI. 1971 година. (1974)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1398, страна 474, книга VI е запишано следното: Организацијата на здружен труд, без својство на правно лице — Претставништво — Скопје, на Металната индустрија „27 Октобар“ — Рума, согласно со решението У. бр. 12-23575 од 27. XI. 1970 година, на Одделението за инспекции на Собранието на град Скопје, се преселува од ул. „Маршал Тито“ бр. 51/III, на ул. „Наум Наумовски-Ворче“ бр. 70, Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 94 од 28. X. 1971 година. (1978)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 985, страна 220, книга VI е запишано следното: Секторот за нафта и нафтени деривати при Земјоделско-индустрискиот комбинат „Бистрапродукт“ — експорт-импорт — Скопје, се формира како Самостојна организација на здружен труд и ќе работи под фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Бистрапродукт“ — експорт-импорт — Скопје, Самостојна организација на здружен труд со својство на правно лице „Југонафта“ — Скопје, ул. „716“ бр. 6 (во просторите на матичното претпријатие). Предмет на работењето на Самостојната организација е увоз-извоз на нафта и нафтени деривати.

Организацијата е основана од Земјоделско-индустрискиот комбинат „Бистрапродукт“ — експорт-импорт — Скопје, со одлуката на централниот работнички совет бр. 03-5847 од 19. VI. 1971 година.

Организацијата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Вужаровски Спасе, директор, Дуковски Слободан, Вета Томчо и Јаневски Иван, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 993 од 4. XI. 1971 година. (1979)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1157, страна 708, книга VI е запишано следното: Супсидијарната одговорност на Работната организација за универзална трговија на големо и мало „Младост“ — Скопје, спрема Организацијата на здружен труд, со својство на правно лице — Филијала — Скопје, ул. „Огњан Прица“ 66, согласно со статутарниот договор бр. 3778 од 31. V. 1971 година е исклучена.

Останатите организации на здружен труд, со својство на правно лице, кои се во состав на работната организација не одговараат со своите средства за обврските на гореозначената филијала.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 623 од 3. XI. 1971 година. (1981)

СОДРЖИНА

	Страна
261. Закон за општествена контрола на цените	537
262. Закон за давање надоместок на камата и додатна камата за определени кредити на товар на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството	538
263. Закон за дополнување на Законот за придонесите и даноците на граѓаните	540
264. Закон за данокот на промет на недвижности и права	540
265. Закон за ограничување на нивото на потрошувачката што се финансира преку буџетите, фондовите на општествено-политичките и самоуправниите интересни задници во 1972 година	542
266. Закон за организациите на здружен труд што вршат комунални дејности	543
267. Закон за прекршоците против јавниот ред и мир	545
268. Закон за набавување, поседување и носење оружје	548
269. Резолуција за спречување и отстранување на општествено-неоправданите социјални разлики	552
270. Одлука за распоред на девизите утврдени за потребите на Социјалистичка Република Македонија за 1972 година	558
271. Одлука за потврдување на Статутот на Вишата угостителско-туристичка школа — Охрид	559
272. Одлука за потврдување на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Филозофскиот факултет во Скопје	559
273. Одлука за потврдување на Статутот на Заводот за студии и проектирање при Архитектонско-градежниот факултет — Скопје	559
274. Одлука за потврдување на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Заводот за рибарство на Социјалистичка Република Македонија — Скопје	560
275. Одлука за потврдување на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Вишата техничка школа — Битола	560
276. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување височината на надоместоците и трошоците на пратениците и функционерите што ги избира и именува Собранието на Социјалистичка Република Македонија	560
277. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседатели и членови на постојните одбори и комисии на Просветно-културниот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија	561
278. Одлука за престанување на пратенички мандат на пратеник на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија	561
279. Одлука за престанување на пратенички мандат на пратеник на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија	561
280. Одлука за разрешување и именување на претседател и членови на Правниот совет	561
281. Одлука за разрешување и именување претседател и членови на Економскиот совет	562
282. Заклучоци за остварените стопански движења во Социјалистичка Република Македонија во периодот јануари—мај 1972 година	562
283. Заклучоци во врска со спроведувањето на Законот за начинот на пополнување на работните места со неполно работно време	565